



СЛУЖБЕНИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1830

2

Službeni vjesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
fan 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно, хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото књиговодство 60802-603-21943

Петок, 14

БЕЛГРАД

БРОЈ 41

ГОД. XLV

денира. – Гок за рекламација 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристича бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

628.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1989 ГОДИНА

Се прогласува Законот за измени на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1989 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 јули 1989 година.

П бр. 1005
14 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с.р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1989 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89) во член 1 износот: „20.637.402.400.000“ се заменува со износот: „61.248.607.384.000“.

Член 2

Во член 2 износот: „18.205.402.400.000“ се заменува со износот: „51.327.207.384.000“.

Член 3

Во член 3 износот: „2.432.000.000.000“ се заменува со износот: „9.921.400.000.000“.

Член 4

Со денот на влегувањето на овој закон во сила престанува да важи Законот за привремено утврдување на приходите на федерацијата што во 1989 година се користат за потребите на стопанството („Службен лист на СФРЈ“ бр. 16/89).

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

629.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ СТРАНСКИ КРЕДИТИ

Се прогласува Законот за привремени мерки за измени и дополненија на Законот за покрите на курсните разлики по определени странски кредити, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 јули 1989 година.

П бр. 994
14 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ СТРАНСКИ КРЕДИТИ

Член 1

Во Законот за покрите на курсните разлики по определени странски кредити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86, 31/87, 49/87 и 3/88) во член 2 став 1 точка 3 по зборовите: „производство на бакар“, се додаваат записка и зборовите: „производство на руда на железо“.

Член 2

Член 4 се менува и гласи:
„Заради утврдување на височината на курсните разлики чие покрите според одредбите од овој закон се предвидува во една година, Собранието на СФРЈ со одлука ја утврдува претсметката на расходите по овој основ која е дел на буџетот на федерацијата за таа година.“

Член 3

Во член 5 став 1 точка 5, по зборовите: „производство на руди“ се додаваат зборовите: „на железо и“, а во заградата пред бројот „108“ се додаваат зборовите: „106 и“.

Член 4

Член 10 се менува и гласи:
„Средствата за покрите на курсните разлики според одредбите од овој закон ќе се обезбедат од буџетот на федерацијата за тековната година.“

Член 5

Чл. 11 и 12 се бришат.

Член 6.

Член 13 се менува и гласи:
„Народната банка на Југославија подготвува Предлог на претсметката на расходите од член 4 на овој закон и го доставува до Сојузниот извршен совет до 15 октомври тековната година за наредната година.”

Член 7

Член 14 се менува и гласи:
„Стручните, техничките и административните работи во врска со спроведувањето на овој закон ги врши Народната банка на Југославија.”

Член 8

Во член 15 став 1 последната реченица се менува и гласи:
„Организациите поднесуваат документација до Народната банка на Југославија преку народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини до 31 јануари наредната година.”

Член 9

Член 16 се менува и гласи:
„Исплата на средствата по основ на правото на приоритет на курсните разлики ќе се изврши по поднесувањето на документацијата од член 15 на овој закон и по обезбедувањето на средствата од буџетот на федерацијата.
Во случај на ист редослед на извршените плаќања спрема странство, приоритет во исплатата на средствата по основ на правото на покритие на курсните разлики имаат организациите од стопански недоволно развиените републики и автономни покраини.”

Член 10

Народната банка на Југославија ќе ја утврди документацијата од член 15 на Законот за покритие на курсните разлики по определени странски кредити, во рок од 30 дена од денот на влегувањето на овој закон во сила, а со свое упатство ќе ги пропише формата и содржината на потребните формулари.

Член 11

По исклучок од одредбите на член 2 од овој закон, вичината на расходите за покритие на курсните разлики за 1989 година се утврдува во износ од 3.592 млрд. динари, од што од Буџетот на федерацијата во II полугодие на 1989 година се обезбедува износ од 2.712,4 млрд. динари.

Член 12

Со денот на влегувањето на овој закон во сила престанува да важи Законот за привремена претсметка на приходите и расходите на курсните разлики по определени странски кредити за 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/89).

Републиките и автономните покраини се должни своите обврски за шест месеци од 1989 година според член 1 од Законот од став 1 на овој член да ги намират до 31 јули 1989 година.

Ако републиката односно автономната покраина не ги уплати средствата од став 2 на овој член во рокот утврден со тој став, Службата на општественото книговодство, по налог од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансите, ќе го пренесе во корист на федерацијата соодветниот износ на средства од приходите на републиката односно на автономната покраина.

Член 13

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

630.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО 1989 ГОДИНА И НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВОТА ЗА ПОКРИТИЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНАТА, КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ И КАМАТИТЕ НАСТАНАТИ ПО ОСНОВ НА УВОЗОТ НА НАФТА И ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ НАФТОВОД

Се прогласува Законот за привремени мерки за условите и начинот на обезбедување средства во 1989 година и на користење на средствата за покритие на разликата во цената, курсните разлики и каматите настанати по основ на увозот на нафта и за покритие на курсните разлики за Југословенскиот нафтовод, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 јули 1989 година.

П бр. 995
14 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО 1989 ГОДИНА И НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВОТА ЗА ПОКРИТИЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНАТА, КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ И КАМАТИТЕ НАСТАНАТИ ПО ОСНОВ НА УВОЗОТ НА НАФТА И ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ НАФТОВОД

Член 1

Со овој закон се уредуваат условите и начинот на обезбедување средства во 1989 година и на користење на средствата за покритие на разликата во цената, на курсните разлики и на каматите настанати по основ на увозот на нафта и за покритие на курсните разлики по основ на враќање на странските кредити што се користени за изградбата на Југословенскиот нафтовод (во натамошниот текст: разлики во цената, курсни разлики и камати).

Член 2

Средствата за покритие на разликата во цената, на курсните разлики и каматите се обезбедуваат во 1989 година во износ до 1.255.000.000.000 динари.

Член 3

Средствата за покритие на разликата во цената, курсните разлики и каматите им се даваат на организации, на здружен труд односно на претпријатијата што се занимаваат со производство на нафтени деривати, на организациите на здружен труд односно на претпријатијата што се занимаваат со промет на нафтени деривати, на Југословенскиот нафтовод и на организациите на здружен труд односно на претпријатијата што изведуваат инвестициони работи во странство, а чии побарувања од странство се користени за увоз на нафта.

Член 4

Средствата од член 1 ќе ги користат:
1) организациите на здружен труд односно претпријатијата што се занимаваат со производство на нафтени деривати – за покритие на разликата во цената помеѓу фактичките цени на увозната нафта и просечните цени на таа нафта признаени во цените на нафтени деривати во 1988 година – до 963.300.000.000 динари;
2) организациите на здружен труд односно претпријатијата што се занимаваат со промет на нафтени деривати.

ти – за покритие на разликата во цената што настанала помеѓу цените на нафтени деривати во моментот на позајмувањето од стоконните резерви и цените во моментот на враќањето во стоконните резерви во 1986, 1987 и 1988 година – до 100.200.000.000 динари;

3) Југословенскиот нафтовод – за покритие на курсните разлики во 1988 година по основ на враќање на странските кредити што се користени за изградбата на Југословенскиот нафтовод – до 57.700.000.000 динари;

4) организациите на здружен труд односно претпријатијата – изведувачи на инвестициони работи во странство – за покритие на курсните разлики и на каматите настанати по основ на користењето на нивните побарувања во странство за увоз на нафта од 1 јануари до 1 август 1988 година, освен ако тоа не е уредено со посебен сојузен закон – до 133.800.000.000 динари.

Член 5

Корисниците на средствата од член 4 на овој закон ги остваруваат своите права со поднесување на барање кон кое прилагаат соодветна документација.

Корисниците на средствата се должни да ги поднесат барањата во рок од 30 дена од денот на влегувањето на овој закон во сила.

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите донесува упатство за спроведувањето на одредбите од овој закон.

Член 6

Стручните, административните и другите работи во врска со користењето на средствата според одредбите на овој закон ги врши сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите.

Член 7

Ако сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите со контрола на документацијата за остварувањето на правата од член 4 на овој закон утврди дека на организацијата на здружен труд односно на претпријатието му се исплатени повеќе средства, функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите ќе издаде решение за враќање на повеќе уплатените средства.

Ако организацијата на здружен труд односно претпријатието во рокот утврден со решението од став 1 на овој член не ги уплати повеќе исплатените средства, надлежната служба на општественото книговодство, по налог од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите, ќе ги уплати повеќе уплатените средства во буџетот на федерацијата.

Член 8

Средствата за покритие на разликата во цената, на курсните разлики и на каматите до денот на влегувањето на овој закон во сила ќе се собираат и ќе се користат според одредбите на Законот за привремена претсметка на средствата за 1989 година за покритие на курсните разлики, каматите и другите трошоци настанати по основ на увозот на нафта и нафтени деривати во периодот од 1980 и за покритие на курсните разлики за Југословенскиот нафтовод („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/89), до 14 јули 1989 година, во износ од 600.000.000.000 динари. Разликата од 655.000.000.000 динари ќе се обезбеди во Буџетот на федерацијата за 1989 година.

Член 9

Со денот на влегувањето на овој закон во сила престануваат да важат: Законот за условите и начинот на обезбедување и користење на средствата за покритие на курсните разлики, каматите и другите трошоци настанати по основ на увозот на нафта и нафтени деривати од 1980 година и за покритие на курсните разлики за Југословенскиот нафтовод („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/88), Законот за привремена мерка за измени и дополнења на Законот за условите и начинот на обезбедување и користење на средствата за покритие на курсните разлики, каматите и другите трошоци настанати по основ на увозот на нафта и нафтени деривати од 1980 година и за покритие на курс-

ните разлики за Југословенскиот нафтовод („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/89), Законот за привремена претсметка на средствата за 1989 година за покритие на курсните разлики, каматите и другите трошоци настанати по основ на увозот на нафта и нафтени деривати во периодот од 1980 година и за покритие на курсните разлики за Југословенскиот нафтовод („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/89) и Законот за привремена претсметка на средствата за 1989 година за покритие на курсните разлики, каматите и другите трошоци настанати по основ на увозот на нафта и нафтени деривати во периодот од 1980 година и за покритие на курсните разлики за Југословенскиот нафтовод („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/89).

Член 10

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

631.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА РЕГРЕСОТ НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА КРЕДИТИТЕ ШТО ВО 1989 ГОДИНА СЕ КОРИСТАТ ЗА НАМЕНИ ВО РАМКИТЕ НА СЕЛЕКТИВНАТА ПРОГРАМА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Се прогласува Законот за привремени мерки за регресот на дел од каматата на кредитите што во 1989 година се користат за намени во рамките на селективната програма во земјоделството, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 јули 1989 година.

П бр. 996
14 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА РЕГРЕСОТ НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА КРЕДИТИТЕ ШТО ВО 1989 ГОДИНА СЕ КОРИСТАТ ЗА НАМЕНИ ВО РАМКИТЕ НА СЕЛЕКТИВНАТА ПРОГРАМА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Член 1

Со овој закон се утврдува правото на регрес на дел од каматата на кредитите што во 1989 година се користат за намени во рамките на селективната програма во земјоделството (во натамошниот текст: право на регрес), како и условите и начинот на обезбедување и користење на тие средства.

Член 2

Правото на регрес се остварува на кредитите од примарна емисија и од кредитниот потенцијал на банките користени во текот на 1989 година (во натамошниот текст: вкупните кредити) за производство, залихи и резерви на земјоделски и прехранбени производи од член 4 на овој закон.

Член 3

Правото на регрес го остваруваат организациите на здружен труд односно претпријатијата, организациите за стоконни резерви на општествено-политичките заедници, задругите и другите форми на здружување на земјоделци-

те, како и земјоделските стопанства за договорено производство (во натамошниот текст: корисникот на кредитот) кои користат кредити кај банките за намените утврдени со овој закон.

Корисниците на кредитите од став 1 на овој член правото на регрес го остваруваат врз основа на потврда од банката за платената камата по кредитите користени во согласност со одредбите на член 2 од овој закон.

Член 4

Височината на регресот се утврдува во процент од износот на каматата пресметана по есконтната стапка на Народната банка на Југославија на износот на користениот вкупен кредит за следните намени, и тоа:

1) за производство и залихи на пченица, пченка, шеќерна репка и шеќер, маслодајни култури (вклучувајќи и соја), сурово масло, оризова арпа и ориз, тутун и вештачки губрива - во височина од 20%;

2) за гоење на добиток (говеда, свињи и овци), за гоење на живина и риба, за одгледување на расен приплоден подмладок во сточарството (говеда, свињи и овци), за производство на млеко - во височина од 40%;

3) за резерви на пченица, пченка, шеќер, ориз, сурово масло, тутун, месо и млеко во прав - во височина од 40%;

4) за залихи на трпезно грозје и јаболка во ладилници, залихи на вина во винарските визби на општествениот сектор, залихи на млечни преработки (вклучувајќи и млеко во прав) и залихи на месо во ладилниците - во височина од 10%.

Член 5

Средствата за регрес се обезбедуваат во износ од 2.721.200.000.000 динари, од што 606.900.000.000 динари на посебна сметка на сојузниот орган на управата надлежен за работи на земјоделството за регрес до 14 јули 1989 година, а 2.114.300.000.000 динари од буџетот на федерацијата од 15 јули 1989 година до 31 декември 1989 година.

Покрај средствата утврдени во став 1 на овој член, за регрес се обезбедуваат и средства од приходите на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини, утврдени во член 8 на овој закон.

Член 6

Републиките и автономните покраини се должни дел од своите обврски утврдени со Законот за привремен мерки за обезбедување на средства за регрес на дел од каматата на кредитите што во 1989 година се користат за намените во рамките на селективната програма во земјоделството и за нивно користење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/89) во вкупен износ од 139.100.000.000 динари да извршат најдоцна до 31 јули 1989 година со уплата на тие средства на сметката на сојузниот орган на управата надлежен за работи на земјоделството, кај Службата на општественото книговодство, под назив: „Средства за регрес на дел од каматата на кредитите за селективната програма на кредитирање”, со распоред на тие средства, и тоа:

СР Босна и Херцеговина	18.375.110.000
СР Македонија	7.539.220.000
СР Словенија	26.429.000.000
СР Србија	30.768.920.000
САП Војводина	14.508.130.000
САП Косово	3.143.660.000
СР Хрватска	35.693.060.000
СР Црна Гора	2.642.900.000

Член 7

Ако републиките и автономните покраини не ги намираат своите обврски утврдени во член 6 на овој закон, Службата на општественото книговодство, по налог од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансите, во рок од пет дена од денот на приемот на налогот ќе го пренесе износот на неуплатените средства од буџетот на републиката односно од буџетот на автономната покраина во буџетот на федерацијата.

Член 8

Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини се должни своите обврски од приходите по основ на камати на кредитите од примарна-

та емисија за селективната програма во земјоделството, во износ на разликата меѓу диференцираните каматни стапки и есконтната стапка на Народната банка на Југославија, да ги уплатат на сметката од член 6 на овој закон.

Обврските од став 1 на овој член народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини се должни да ги намираат во 12 рати во кои се сметаат и ратите уплатени според одредбите на Законот за привремен мерки за обезбедување на средства за регрес на дел од каматата на кредитите што во 1989 година се користат за намените во рамките на селективната програма во земјоделството и за нивно користење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/89). Неуплатените рати според одредбите на тој закон, што втасале до денот на влегувањето на овој закон во сила, мораат да се уплатат до 31 јули 1989 година.

Ратите што се уплатуваат според одредбите на овој закон народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ги уплатуваат до 20-ти во месецот, со тоа што последната рата втасува најдоцна до 20 февруари 1990 година.

Член 9

Корисниците на кредити поднесуваат барање за регрес, со пресметката и потребната документација, до Службата на општественото книговодство кај која се води нивната жиро-сметка.

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на земјоделството, во спогодба со функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансите, донесува пропис за начинот на доставување на пресметката и за потребната документација за остварување на правото на регрес.

Службата на општественото книговодство кај која се води сметката на сојузниот орган на управата надлежен за работи на земјоделството, врз основа на барањето на корисникот на кредитот, ќе изврши исплата на регресот веднаш кога ќе утврди дека се исполнети сите услови за остварување на правото на регрес, врз товар на таа сметка.

Член 10

На износот на втасаните а ненамирени парични обврски според одредбите на овој закон не се плаќа камата.

Член 11

Заради намиравање на обврските по основ на регрес на дел од каматата на кредитите користени во 1988 година се обезбедуваат средства во износ од 403.000.000.000 динари.

Средствата од став 1 на овој член ќе ги обезбедат, и тоа:

- 1) федерацијата од изворните приходи во износ од 134.300.000.000 динари;
- 2) републиките и автономните покраини од придонесите во износ од 268.700.000.000 динари.

Член 12

Средствата од член 11 на овој закон ќе се уплатат до 31 јули 1989 година.

Член 13

Учеството на републиките и на автономните покраини во обезбедувањето на потребните средства за регрес на дел од каматата по кредитите користени во 1988 година се утврдува според пропорциите на учеството на одделни републики и автономни покраини во вкупниот општествен производ на вкупното стопанство на Југославија во 1986 година - според принципот на чисти дејности, и тоа:

СР Босна и Херцеговина	36.838.770.000
СР Македонија	15.477.120.000
СР Словенија	47.344.940.000
СР Србија	62.284.660.000
САП Војводина	28.132.890.000
САП Косово	6.475.670.000
СР Хрватска	66.556.990.000
СР Црна Гора	5.588.960.000

Член 14

Средствата од член 11 на овој закон ќе се уплатат на посебна сметка на сојузниот орган на управата надлежен за работи на земјоделството кај Службата на општестве-

ното книговодство, под назив „Средства за регрес на дел од каматите на кредитите за селективната програма во земјоделството (број на сметката: 60815-849-2031)“.

Член 15

Непотрошените средства од член 14 на овој закон, со состојбата на ден 30 септември 1989 година, ќе се пренесат во буџетот на федерацијата и ќе се користат за намените утврдени со овој закон.

Член 16

На кредитите од примарна емисија за намените утврдени во член 4 на овој закон според книговодствената состојба на тие кредити на ден 10 март 1989 година, до истекот на роковите за нивна наплата, во поглед на каматните стапки, ќе се применува одредбата на точка 6 став 1 од Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за целите и задачите на заедничката монетарна политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1989 година („Службен лист СФРЈ“, бр. 77/88 и 40/89).

Член 17

По кредитите од примарната емисија по кои корисниците на кредити договориле и платиле камата пресметана по диференцирани каматни стапки не може да се оствари правото на регрес утврдено со овој закон.

Член 18

Со парична казна од 4.500.000 до 45.000.000 динари ќе се казни за стопански престап корисникот на кредит од член 3 на овој закон ако оствари регрес врз товар на средствата за регрес на кој немал право според одредбите од овој закон.

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице на корисникот на регрес со парична казна од 45.000 до 2.500.000 динари.

Член 19

Со денот на влегувањето на овој закон во сила престанува да важи Законот за приврмени мерки за обезбедување на средства за регрес на дел од каматата на кредитите што во 1989 година се користат за намени во рамките на селективната програма во земјоделството и за нивното користење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89).

Член 20

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

632.

Врз основна на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за финансирање на федерацијата, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 јули 1989 година.

П бр. 992
14 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Член 1

Во Законот за финансирање на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 71/85, 71/86, 10/88, 31/88 и 16/89) во член 12 по став 1 се додава став 2, кој гласи:

„Во буџетот на федерацијата се обезбедуваат средства и за интервенции во стопанството, што како обврска на федерацијата се утврдени со сојузен закон.“

Член 2

Во член 16 став 1 зборовите: „и со определбите од актот за остварување на општествениот план на Југославија во односната година“ се бришат.

Член 3

Член 26 се брише.

Член 4

Член 27 се менува и гласи:

„Ако со мерките за спроведување на утврдената заедничка политика на економскиот развој на Југославија, а кои ќе се утврдат со акти на органите на федерацијата, се нарушава рамноправноста на организациите на здружен труд во стекнувањето на доходот и располагањето со резултатите од трудот или се нарушава рамноправноста на републиките и на автономните покраини на единствениот југословенски пазар, истовремено со утврдувањето на тие мерки во буџетот на федерацијата се обезбедуваат средства за исплата на компензацијата.“

Утврдувањето на износот (височината) на средствата од став 1 на овој член и начинот и условите за нивно користење се врши во согласност со сојузниот закон.“

Член 5

Во член 28 ставот 3 се брише.
Досегашниот став 4 станува став 3.

Член 6

Во член 37а зборовите: „утврдена во актот за остварување на општествениот план на Југославија во односната година“ се бришат.

Член 7

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

633.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 јули 1989 година.

П бр. 872
14 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ****Член 1**

Во Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85, 11/86, 21/87, 10/88, 27/88 и 31/88) во член 38а по зборот: „Југославија” се додаваат следните зборови: „на надоместите остварени од прометот на производи во слободни царински продавници, освен во продавниците што се наоѓаат на граничните премини”.

Член 2

Во Тарифата на основниот данок на промет се вршат следните измени и дополненија:

1. Во тар. број 1 стапката 17,40% се заменува со стапката 20%.

2. Во тар. број 2 став 3 точката 9 се менува и гласи: „Пред пуштањето во промет маслото за горење екстра-лесно (ЕЛ) и маслото за горење лесно-специјално (ЛС) производителот мора во рафинеријата да ги бојоса со јасна црвена боја чијшто интензитет се определува согласно со важечкиот стандард.”

Во став 5 зад зборот: „милицијата” се додаваат следниве зборови: „на пазарната односно на даночната инспекција”.

3. Во тар. број 3 точ. 1, 2, 3, 4 и 5 се менуваат и гласат:

„1) на сите видови цигари што не се произведени според југословенскиот стандард, односно што не спаѓаат во ниедна група од точ. 2 и 3 на овој тар. број, како и на колекциите цигари и на режениот тутун од сите видови и квалитети, освен на тутунот за лулиња 64%;

2) на сите видови цигари - пакувања од 20 цигари, на чие производство не се применуваат прописите за југословенските стандарди, и тоа за цигарите:

I екстра група	64%
II екстра група	55%
III екстра група	49%
IV екстра група	46%;

3) на сите видови цигари и пакувања од 20 цигари, на чие производство се применуваат прописите за југословенските стандарди, и тоа за цигарите што спаѓаат во:

I квалитетна група	40%
II квалитетна група	35%
III квалитетна група	30%
IV квалитетна група	18%

4) на тутунот за лулиња 15%;

5) на цигарите, цигарилосите, тутунот за цвакање и бурмутот 20%.”

4. Во тар. број 11 став 1 стапката 8% се заменува со стапката 10%.

Во став 2 стапката 12% се заменува со стапката 14%.

5. Во тар. број 12 во точка 1 стапката 3% се заменува со стапката 4%, а во точка 2 стапката 4%, се заменува со стапката 5%.

6. Во Тарифата на основниот данок на надоместите за услуги по тар. број 2 се додава нов тар. број 3 кој гласи:

„Тар. бр. 3
На надоместите остварени од вршење промет на производи од слободните царински продавници во земјата, освен од слободните царински продавници што се организирани на граничните премини . 40%.
Забелешка:

Даночна основица за пресметка на данокот според овој тар. број е разликата во цената остварена со продажба на производи во слободната царинска продавница.”

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

634.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШТАЧКИ ГУБРИВА, СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И КВАЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за обезбедување средства за регрес за вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 јули 1989 година.

П бр. 997
14 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШТАЧКИ ГУБРИВА, СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И КВАЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ****Член 1**

Во Законот за обезбедување средства за регрес за вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе („Службен лист на СФРЈ”, бр. 13/86, 43/86, 87/87 и 16/89) во член 2 ставот 3 се менува и гласи:

„Процентот од став 2 на овој член секоја година го утврдува Собранието на СФРЈ со посебна одлука, истовремено со донесувањето на буџетот на федерацијата односно на ребалансот на буџетот на федерацијата, со која се обезбедува односот на цените од став 1 на овој член.”.

Став 4 се брише.

Досегашниот став 5 станува став 4.

Член 2

Член 4 се менува и гласи:
„Средствата за регрес се обезбедуваат во буџетот на федерацијата.”.

Член 3

Член 5 се менува и гласи:
„Средствата за регрес се уплатуваат на сметка на сојузниот орган на управата надлежен за работи на земјоделството.”.

Член 4

Член 6 се менува и гласи:
„Обврските создадени спрема корисниците на средствата за регрес до 31 декември тековната година ќе се намируваат до крајот на јануари наредната година.”.

Член 5

Одредбите на чл. 9, 10 и 12 на Законот престануваат да важат со денот на влегувањето на овој закон во сила.

Член 6

Обврските за првото полугодие на 1989 година ќе се намираат во согласност со одредбите на Законот за измени и дополненија на Законот за обезбедување средства за регрес за вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/89).

Ако републиките и автономните покраини не ги намираат своите обврски за првото полугодие на 1989 година до 10 јули, Службата на општественото книговодство, по налог од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите, во рок од пет дена од денот на приемот на налогот, износот на неплатените средства ќе го пренесе од сметката на буџетот на републиката односно на автономната покраина на посебна сметка на сојузниот орган на управата надлежен за работи на земјоделството кај Службата на општественото книговодство, под назив: „Фонд за регрес за вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе”.

Член 7

Одредбите на член 4 од Законот за измени и дополненија на Законот за обезбедување средства за регрес за вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе престануваат да важат со денот на влегувањето на овој закон во сила.

Член 8

Се овластува Законодавно-правната комисија на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ да го утврди пречистениот текст на Законот за обезбедување средства за регрес за вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе.

Член 9

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

635.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ ДАВАЧКИ ПРИ УВОЗОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

Се прогласува Законот за измени на Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 јули 1989 година.

П бр. 998
14 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ ДАВАЧКИ ПРИ УВОЗОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на

СФРЈ”, бр. 15/68) во член 3 зборовите: „Сојузниот завод за цени во согласност со сојузниот секретар за стопанство и со сојузниот секретар за надворешна трговија” се заменуваат со зборовите: „функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на трговијата, во спогодба со функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство”.

Член 2

Во член 4 зборовите: „Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во согласност со Сојузниот секретаријат за стопанство, а по прибавено мислење од Сојузниот завод за цени” се заменуваат со зборовите: „функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство, во согласност со функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на трговијата”.

Член 3

Членот 5 се менува и гласи:

„Член 5

Средствата остварени со наплата на посебната давачка при увозот на земјоделски и прехранбени производи се уплатуваат во буџетот на федерацијата.”.

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

636.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ СО СТРАНСТВО

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за прометот на стоки и услуги со странство, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 јули 1989 година.

П бр. 999
14 јули 1989 година
Белград

Претседател
Претседателството
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ СО СТРАНСТВО

Член 1

Во Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85, 38/86, 67/86, 43/87 и 87/87), во член 82 ст. 2 и 3 се менуваат и гласат: „Средствата за намените од став 1 на овој член, како и средствата за општа стопанска и општа туристичко-информативна дејност спрема странство се обезбедуваат во буџетот на федерацијата во рамките на средствата на сојузниот орган на управата надлежен за работи на економ-

ските односи со странство. Износот на потребните средства се утврдува со одлуката за заедничката девизна политика и за проекцијата на платниот биланс на Југославија за секоја календарска година.

Утврдените средства за општа стопанска пропаганда и општа туристичко-информативна дејност спрема странство, сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство ѝ ги пренесува на Стопанската комора на Југославија во согласност со динамиката на реализирањето на програмата за општа стопанска пропаганда и општа туристичко-информативна дејност спрема странство што ја утврдува Стопанската комора на Југославија, а која ја потврдува Сојузниот извршен совет."

По став 10 се додаваат ст. 11, 12 и 13, кои гласат: „Сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство може дел од работата што се однесува на работењето со средствата од став 2 на овој член, да ѝ го довери на Службата на општественото книговодство на Југославија.

Надоместот за вршењето на овие работи се утврдува со договор меѓу сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство и Службата на општественото книговодство на Југославија.

Трошоците на платниот промет и другите трошоци настанати во врска со исплатата на средствата од став 2 на овој член се покриваат од тие средства."

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

637.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за обезбедување и користење на средствата за поттикнување на технолошкиот развој на Југославија, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 јули 1989 година.

П бр. 1000
14 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Во Законот за обезбедување и користење на средствата за поттикнување на технолошкиот развој на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 84/87 и 16/89) во член 1 ставот 2 се менува и гласи:

„Средствата за поттикнување се обезбедуваат во буџетот на федерацијата.“

Ставот 3 се брише.

Во досегашниот став 4, кој станува став 3, по зборовите: „се обезбедуваат средства“ се става точка, а зборовите до крајот на ставот се бришат.

Ставот 5 се брише.

Член 2

Членот 2 се менува и гласи:

„Средствата за поттикнување се уплатуваат на сметката на сојузниот орган на управата надлежен за работи на развојот.“

Член 3

Во член 4 ставот 1 се брише.

Член 4

Во член 15 став 3 зад зборовите: „учествува во финансирањето“ се додаваат зборовите: „начинот на гарантирање на исполнувањето на договорените обврски во финансирањето и извршувањето на работите“.

Член 5

Во член 23 став 3 зборовите: „Сојузниот комитет за наука и технологија, чија одлука е конечна“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот извршен совет, против чија одлука не може да се води управен спор“.

Член 6

Во член 37 ст. 2 и 3 зборовите: „фондот за проширување на материјалната основа на трудот“ се заменуваат со зборовите: „делот за траен капитал“.

Член 7

Во член 43 ставот 3 се менува и гласи:

„Координаторот е должен во рок од 60 дена од денот на потпишувањето на договорот од став 1 на овој член, на сојузниот орган на управата надлежен за работи на развојот да му достави неотповиклива платежна гаранција на банката за враќање на вкупните средства за поттикнување, со каматата која е еднаква на есконтната стапка на Народната банка на Југославија, која важи од денот на исплатата на средствата за поттикнување до исполнувањето на обврската.“

Во став 4 зборовите: „документите наведени во точ. 1 и 2“ се заменуваат со зборовите: „документот наведен во став 3.“

Член 8

Ако републиките и автономните покраини не ги намираат своите обврски за првото полугодие на 1989 година најдоцна до 30 јули 1989 година, Службата на општественото книговодство, по налог од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите, во рок од 5 дена од денот на приемот на налогот, износот на неуплатените средства ќе го пренесе од сметката на буџетот на републиката односно на автономната покраина на посебна сметка кај надлежната служба на општественото книговодство, под називот: „Средства за поттикнување на технолошкиот развој“.

Член 9

Во член 2 ст. 1 и 2, член 4 ст. 1 и 2, член 11 ст. 1, член 13, член 14, член 17 ст. 3, член 20 ст. 1 и 2, член 21, член 22, член 23 ст. 1, 2 и 3, член 24, член 25 ст. 1, 2 и 4, член 26 ст. 1 и 2, член 28 ст. 1 и 2, член 29 ст. 4 и 6, член 31 ст. 1, член 32, член 33 ст. 1, член 34 ст. 1, член 35, член 42 ст. 1 и 2, член 43 ст. 1, 2 и 3, член 44 ст. 1, член 45 ст. 5 и 6, член 46, член 47, член 48, член 49 ст. 1 и 2, член 50 ст. 1, 2 и 3, член 53 и член 54 зборовите: „сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот орган на управата надлежен за работи на развојот“.

Член 10

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

638.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЈУЗНИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ**

Се прогласува Законот за измена на Законот за утврдување на изворите на средства за финансирање на сојузните стокровни резерви, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 јули 1989 година.

П бр. 1001
14 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЈУЗНИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ****Член 1**

Во Законот за утврдување на изворите на средства за финансирање на сојузните стокровни резерви („Службен лист на СФРЈ”, бр. 22/84, 53/85 и 10/88) член 3 се брише.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

639.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА СПОРЕД ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 6 ОД ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ПОСЕБНИТЕ МЕРКИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА НАЈБРЗ РАЗВОЈ НА САП КОСОВО ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за обезбедување средства за регрес на дел од каматата според одредбите на член 6 од Општествениот договор за посебните мерки за остварување на политиката на најбрз развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово за периодот од 1986 до 1990 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 јули 1989 година.

П бр. 1002
14 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА СПОРЕД ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 6 ОД ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ПОСЕБНИТЕ МЕРКИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА НАЈБРЗ РАЗВОЈ НА САП КОСОВО ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА****Член 1**

Работните организации од член 6 на Општествениот договор за посебните мерки за остварување на политиката на најбрз развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово во периодот од 1986 до 1990 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 46/87) (во натамошниот текст: Општествениот договор), во 1989 и 1990 година имаат право на регрес на дел од каматата по кредитите што тие организации ги користат за намирување на обврските по основа на веќе користените странски кредити.

Член 2

Средствата за намените од член 1 се обезбедуваат во буџетот на федерацијата.

За регрес на каматите според член 1 од Законот во 1989 година се обезбедуваат средства во износ од 21.200.000.000 динари, од што 13.700.000.000 динари според Законот за привремено утврдување на приходите на федерацијата што во 1989 година се користат за потребите на стопанството („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/89), а 7.500.000.000 динари во буџетот на федерацијата.

Височината на средствата за регрес на дел од каматите за 1990 година ќе ја утврди Собранието на СФРЈ со своја одлука.

Член 3

Средствата обезбедени за овие намени ќе ги користат за регрес на дел од платената реална камата над стапката на растежот на цените на мало (реалната камата) работните организации определени со член 6 од Општествениот договор, по кредитите што тие организации ги земале заради полагање на динарска противвредност за обврските по странските кредити што ги користеле тие организации.

Работните организации од член 1 на овој закон барањата за регрес на дел од каматата ќе ги поднесуваат до сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите.

Кон барањето работните организации ќе ја приложат потребната документација што ја заверила надлежната служба на општественото книговодство, и тоа:

- 1) договорот за кредитот со банката;
- 2) копиите од налогот за плаќање со кој кредитните средства им се дозначени на работните организации;
- 3) копиите од налогот за плаќање со кој работната организација ја намирала обврската по основ на каматата на кредитот на банка;
- 4) пресметката на платената камата од став 1 на овој член.

Член 4

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите ќе врши непосредна исплата на средствата за регрес на дел од каматата на одделни работни организации, сразмерно со платената камата, во рамките на обезбедените средства.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

640.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ТОВАРЕН СООБРАКАЈ ПОМЕГУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НАРОДНА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА ЗА 1989 ГОДИНА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за условите и начинот на обезбедување дел од средствата за вршење на железничкиот товарен сообраќај помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Народна Социјалистичка Република Албанија за 1989 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 јули 1989 година.

П бр. 1003
14 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ТОВАРЕН СООБРАКАЈ ПОМЕГУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НАРОДНА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА ЗА 1989 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за условите и начинот на обезбедување дел од средствата за вршење на железничкиот товарен сообраќај помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Народна Социјалистичка Република Албанија за 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/89) во член 7 ст. 2 и 3 се бришат.

Член 2

По член 11 се додаваат три нови члена, кои гласат:

„Член 11а

Во периодот од 14 јули до 31 декември 1989 година средствата за покривање на дел од трошоците на железничко-транспортната организација Титоград што настануваат во 1989 година во вршењето на железничкиот товарен сообраќај на пругата Титоград-Божај се обезбедуваат во Буџетот на федерацијата за 1989 година.

Средствата од став 1 на овој член се уплатуваат на сметката на сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските.

Член 11б

Средства за намените од член 1 на овој закон претставуваат средствата што до 14 јули 1989 година ќе се уплатат на посебната сметка на сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските во износ од 2.280.650.000 динари и средствата што ќе се обезбедат во Буџетот на федерацијата за 1989 година во износ од 5.408.294.000 динари.

Член 11в

Ако средствата од член 11б на овој закон не бидат доволни за покривање на трошоците по годишната пресмет-

ка, разликата на средствата ќе се обезбеди во Буџетот на федерацијата за 1990 година.”.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

641.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОСНОВАЧКИОТ ВЛОГ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА ЗА МЕГУНАРОДНА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА

Се прогласува Законот за обезбедување средства за основачкиот влог на федерацијата во Југословенската банка за меѓународна економска соработка, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 јули 1989 година.

П бр. 1004
14 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОСНОВАЧКИОТ ВЛОГ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА ЗА МЕГУНАРОДНА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА

Член 1

Федерацијата обезбедува средства за основачкиот влог во Југословенската банка за меѓународна економска соработка (во натамошниот текст: Југословенска банка) во вкупен износ од 200.000.000.000 динари, од што 137.500.000.000 динари во Буџетот на федерацијата за 1989 година и 62.500.000.000 динари уплатени во основачкиот фонд на Југословенската банка заклучно со 14 јули 1989 година, во согласност со одредбата од член 1 точка 8 на Законот за привремено утврдување на приходите на федерацијата што во 1989 година се користат за потребите на стопанството („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/89).

Член 2

Средствата од Буџетот на федерацијата за 1989 година од член 1 на овој закон федерацијата ќе ги уплати во основачкиот фонд на Југословенската банка до 31 декември 1989 година.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

642.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА РАБОТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ ВО ПОПИСОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАКИНСТВОТА, СТАНОВИТЕ И ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА ВО 1991 ГОДИНА

Се прогласува Законот за обезбедување средства за финансирање на работите и задачите на сојузните органи и организации во пописот на населението, домаќинствата, становите и земјоделските стопанства во 1991 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 јули 1989 година.

П бр. 1012
14 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА РАБОТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ ВО ПОПИСОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАКИНСТВОТА, СТАНОВИТЕ И ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА ВО 1991 ГОДИНА

Член 1

Средствата за финансирање на работите и задачите на сојузните органи и организации во пописот на населението, домаќинствата, становите и земјоделските стопанства во 1991 година, што ги обезбедува федерацијата, се утврдуваат во износ од 30.470.000.000 динари.

Член 2

Средствата од член 1 на овој закон ќе се обезбедат во буџетот на федерацијата за одделни години, без обврска за враќање.

Член 3

Средствата од член 1 на овој закон ќе се обезбедат, и тоа:

- 1) во Буџетот на федерацијата за 1990 година - 17.254.277.500 динари, од што во девизи 9.359.880.000;
- 2) во Буџетот на федерацијата за 1991 година - 7.098.272.500 динари, од што во девизи 3.885.380.000;
- 3) во Буџетот на федерацијата за 1992 година - 3.145.380.000 динари, од што во девизи 2.385.380.000;
- 4) во Буџетот на федерацијата за 1993 година - 2.972.070.000 динари, од што во девизи 2.592.070.000

Средствата од став 1 на овој член му се доделуваат на Сојузниот завод за статистика.

Член 4

Средствата за финансирање на работите и задачите на сојузните органи и организации во пописот на насе-

лението, домаќинствата, становите и земјоделските стопанства во 1991 година се предвидени врз основа на тековните цени од 1988 година.

Средствата предвидени за одделни години ги валоризира со свој акт Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија секоја година при донесувањето на буџетот на федерацијата за наредната година, врз основа на податоците од Сојузниот завод за статистика за движењето на цените на производите и услугите.

Член 5

Средствата од член 3 на овој закон што не ќе се потрошат до крајот на годината за која се обезбедени можат да се користат во наредната година за истите намени.

Член 6

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

643.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 и член 279 став 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, како и на точка 3 потточка 3 од Амандман XL на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 2 ст. 2 и 3 од Законот за обезбедување средства за регрес за вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/86, 43/86, 87/87, 16/89 и 41/89), Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 јули 1989 година донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА РЕГРЕСОТ ЗА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИВА, СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И КВАЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА

1. Регресот за вештачки ѓубрива изнесува 20%, а средства за заштита на растенијата 5%, а за квалитетно сортно семе 10% од продажните цени што важат на ден 30 јуни 1989 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 729
14 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
д-р Миран Мејак, с. р.

644.

Врз основа на член 279 ст. 2 и 5 и на член 286 став 2 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, како и на точка 3 потточка 1 од Амандман XL на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 1 став 3 од Законот за обезбедување и користење на средствата за поттикнување на технолошкиот развој на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 84/87 и 16/89), Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 јули 1989 година донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1989 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за утврдување на средствата за поттикнување на технолошкиот развој на Југославија за 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/89) називот на Одлуката се менува и гласи: „Одлука за утврдување на средствата за поттикнување на технолошкиот развој на Југославија до 14 јули 1989 година”.

2. Во точка 1 бројот: „407.400.000.000” се заменува со бројот: „265.800.000.000”.

3. Во точка 2 во одредбата под а) бројот: „271.600.000.000” се заменува со бројот: „197.900.000.000”.

Во одредбата под б) бројот: „135.800.000.000” се заменува со бројот: „67.900.000.000”.

4. Во точка 3 бројот: „17.939.180.000” се заменува со бројот: „8.969.590.000”, бројот: „7.360.360.000” – со бројот: „3.680.180.000”, бројот: „25.802.000.000” – со бројот: „12.901.000.000”, бројот: „30.038.960.000” – со бројот: „15.019.480.000”, бројот: „14.163.940.000” – со бројот: „7.081.970.000”, бројот: „3.069.080.000” – со бројот: „1.534.540.000”, бројот: „34.846.280.000” – со бројот: „17.423.140.000” и бројот: „2.580.200.000” – со бројот: „1.290.100.000”.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 733
14 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
д-р Миран Мејак, с. р.

645.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на СФРЈ и точка 3 потточка 2 на Амандман XL на Уставот на СФРЈ, а во врска со чл. 9 и 23 од Законот за девизното работење, Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 јули 1989 година донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАЕДНИЧКАТА ДЕВИЗНА ПОЛИТИКА И ЗА ПРОЕКЦИЈАТА НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1989 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за заедничката девизна политика и за Проекцијата на платниот биланс на Југославија за 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 77/88) во точка 1 ставот 2 се менува и гласи:

„Во 1989 година ќе се спроведува политика на реален курс на динарот спрема конвертибилните валути, тргувајќи од понудата и побарувачката на девизи на единствениот девизен пазар, остварувањето на проекцијата на платниот биланс, како и од односот на домашните и странските цени.”.

По став 2 се додаваат нови ст. 3, 4 и 5 кои гласат:
„Со примената на критериумите од став 2 на оваа точка, како и со други мерки на економската политика, треба да се обезбеди остварување на планираната стапка на извозот на конвертибилното подрачје и планираното ниво на девизните резерви.

Курсот на динарот за пресметковен долар ќе се формира во 1989 година во однос на важечката „кошница” на конвертибилните валути, а во согласност со потребите за усогласување на тековната размена со одделни земји и за сведување на побарувачкото салдо на клириншките сметки во рамките утврдени со Проекцијата на платниот биланс на Југославија за 1989 година.

Курсот на динарот за пресметковниот долар како инструмент за урамнотежување на стоковната размена ќе се користи дури кога ќе биде евидентно дека со други мерки нема да се урамнотежи размената.”.

Досегашните ст. 3 до 15 стануваат ст. 6 до 18.

Во досегашниот став 15 кој станува став 18, во потточка 1, во одредбата под 1.1, процентот: „5,3” се заменува со процентот: „6,1”, процентот: „4,9” – со процентот: „7,0”, процентот: „6,5” – со процентот: „2,5”, а зборовите во заградите се бришат.

Во одредбата под 1.2, процентот: „10,5” се заменува со процентот: „13,2”, процентот: „9,0” – со процентот: „15,5”, а процентот: „15,9” – со процентот: „4,8”.

Во потточка 2, бројот: „1.385” се заменува со бројот: „1.665”, во првата алинеја бројот: „1.435” – со бројот: „1.445”, а во втората алинеја зборовите: „дефицит на клириншкото подрачје од 50 милиони пресметковни долари” – со зборовите: „суфицит на клириншкото подрачје од 220 милиони”.

Потточка 3 се менува и гласи:

„3) Намалување на долгот на конвертибилното подрачје по основ на редовното користење и отплатите на среднорочните и долгорочните кредити за 170 милиони САД долари, земајќи го предвид и користењето за рефинансирање на плаќањата по основ на каматите”.

Потточка 4) се менува и гласи:

„4) Краткорочниот долг би се намалил за 350 милиони САД долари”.

Потточка 5 се менува и гласи:

„5) Во рамките на користењето на финансиските кредити од конвертибилното подрачје се предвидува повлекување на средствата по stand-by – аранжманот во височина од 100 милиони САД долари и користење на готовинскиот дел редовните кредити од IBRD и од други меѓународни финансиски организации во височина од 325 милиони САД долари”.

Во потточка 6 бројот: „940” се заменува со бројот: „1.020”, а бројот: „510” – со бројот: „590”.

Во потточка 7 бројот: „350” се заменува со бројот: „150”, а бројот: „1.500” – со бројот: „1.850”.

Потточка 9 се менува и гласи:

„9) На клириншкото подрачје побарувањата ќе се задржат на нивото достигнато на крајот на 1988 година.”

По потточка 12 се додаваат потточ. 13) и 14), кои гласат:

„13) За потребите на поттикнувањето на извозот на стоки и услуги ќе се обезбеди за второто полугодие на 1989 година износот од 1.664,1 милијарди динари.

14) Средствата за финансирање на општата стопанска пропаганда и на општата туристичко-информативна пропаганда спрема странство во второто полугодие на 1989 година ќе се обезбедат до износот од 73,3 милијарди динари.”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 768
14 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
д-р Миран Мејак, с. р.

646.

Врз основа на член 185 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Кредити може да дава претпријатие, банка и друга финансиска организација и друго правно лице (во натамошниот текст: давателот на кредитот).

Член 2

Давателот на кредитот може да им дава кредити на сите граѓани – крајни корисници на кредити за купување на стоки и услуги.

Кредитите се даваат со рок за враќање до 6 месеци.

Член 3

Давателот на кредитот може да го обезбеди враќањето на кредитот со ставање на забрана врз личните примања на крајниот корисник на кредитот или на гарантот, со менична гаранција или со други инструменти за обезбедување наплата на кредитот.

Член 4

Давателот на кредитот и крајниот корисник на кредитот со договор ги утврдуваат и другите услови на давање односно враќање на кредитот.

Член 5

Од продажбата на стоки односно услуги на кредит, со плаќање на камата, давателот на кредитот е должен во договорот за кредит да го искаже посебно износот на вредноста на стоките односно услугите на денот на склучувањето на договорот, а посебно износот на каматата.

Член 6

За обезбедување на кредитот не може да се користи чек издаден по текушта и жиро-сметка на граѓаните.

Член 7

Контролата за применувањето на оваа уредба, во рамките на своите права и должности, ја вршат Службата за општествено книговодство и органите на пазарната инспекција.

Член 8

Со парична казна од 9.000.000 до 45.000.000 динари ќе се казни за стопански престап давателот на кредитот ако му даде кредит на граѓанин кој не е краен корисник на дадениот кредит или кредитот ќе го даде спротивно на условите пропишани со оваа уредба (чл. 2 до 7).

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице на давателот на кредитот со парична казна од 500.000 до 2.500.000 динари.

Член 9

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 377
13 јули 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

647.

Врз основа на член 26 став 6, член 27 став 4 и член 28 став 5 од Законот за сметководството („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/89 и 35/89), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДЕЛНИ ПОЗИЦИИ И ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА, БИЛАНСОТ НА УСПЕХОТ И РАСПОРЕДОТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Член 1

Во Правилникот за содржината на одделни позиции и за начинот на составување на билансот на состојбата, билансот на успехот и распоредот на резултатите (Службен лист на СФРЈ”, бр. 25/89 и 36/89), во член 2 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Во образецот Распоред на резултатите сите правни лица, при изработката на полугодишната (периодичната) пресметка, и сите мали и средни правни лица, при изработката на полугодишната (периодичната) и годишна пресметка што не учествуваат во консолидирањето, не ги пополнуваат позициите означени со арапски броеви.”

Досегашниот став 3 станува став 4.

Член 2

Во член 5а по став 3 се додава нов став 4, кој гласи: „Во случајот од став 3 на овој член, правното лице доставува до службата, во роковите пропишани за доставување на периодичната пресметка, податоци на обрасците на кои се составува периодичната пресметка, со тоа што на нив назначува „Претходни податоци за збирна обработка”.

По став 4, кој станува став 5, се додаваат ст. 6 и 7, кои гласат:

„За периодот пред денот на настанувањето на статусната промена правното лице ги искажува податоците на посебни обрасци што се пропишани за поднесување на периодична пресметка односно на годишна пресметка на кои назначува „Пред денот на настанувањето на статусната промена”.

При доставувањето на податоци за периодот пред денот на настанувањето на статусната промена, правното лице ќе води сметка за тоа да се обезбеди споредливост на податоците од претходната и тековната година по територија и дејност, како и податоците да не се повторуваат кај повеќе правни лица. Заради тоа, правното лице ќе постапи на следниот начин:

1) ако статусната промена настанала во тековната година, за правното лице кое престанало со работењето се искажуваат следните податоци:

– на образецот Биланс на состојбата, во колоната 4 – состојбата од колона 7 на активата и од колона 5 на пасивата на годишната пресметка од претходната година, односно почетната состојба на 1 јануари на тековната година;

– на образецот Биланс на успехот, во колоната 5 – податоците за работењето за периодот од 1 јануари до денот на настанувањето на статусната промена, а во колоната 4 – податоците за работењето за периодот за кој се составува периодичната пресметка, односно за целата претходна година по годишната пресметка;

– на образецот Распоред на резултатите, во колоната 5 – податоците за работењето за периодот од 1 јануари до денот на настанувањето на статусната промена, а во колоната 4 – податоците за работењето за периодот за кој се составува периодичната пресметка, односно за целата претходна година по годишната пресметка;

2) ако статусната промена настанала во претходната година, за правното лице кое престанало со работењето се искажуваат следните податоци за претходната година:

– на образецот Биланс на успехот, во колоната 4 – податоците за работењето за периодот од 1 јануари до де-

нот на настанувањето на статусната промена, независно од тоа дали податоците се даваат по периодичната пресметка или по годишната пресметка;

- на образецот Распоред на резултатите, во колоната 4 - податоците за работењето за периодот од 1 јануари до денот на настанувањето на статусната промена, независно од тоа дали податоците се даваат по периодичната пресметка или по годишната пресметка;

3) ако статусната промена настанала во претходната година, за правното лице кое престанало со работењето, во образецот Биланс на состојбата се искажуваат податоците така што во колоните 5 до 7 на активата и во колоната 5 на пасивата се внесува состојбата на денот на изработката на периодичната односно на годишната пресметка, а во колоната 4 се внесуваат податоците од колоната 7 на активата и од колоната 5 на пасивата на годишната пресметка од претходната година, односно состојбата на 1 јануари на тековната година.

4) ако статусната промена настанала на 31 декември, за правното лице кое престанало со работењето се искажуваат податоците во образецот Биланс на состојбата, Биланс на успехот и Распоред на резултатите, и тоа само во колоната 4."

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-8869/1
13 јули 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Бранимир Зекав, с. р.

648.

Врз основа на член 81 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), во спогодба со сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика, а по прибавено мислење од Сојузниот секретаријат за трговија и Сојузниот секретаријат за народна одбрана, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА УРЕДИ ЗА ЕЛЕКТРОКОНВУЛЗИВНА ТЕРАПИЈА

І. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите и барањата што мораат да бидат исполнети при изработката, употребата и одржувањето на уредите за електроконвулзивна терапија (во натамошниот текст: уредот); постапката и начинот на означување и обележување на уредите; техничките мерки за заштита на уредите и постапката и начинот на обезбедување определени својства и квалитети на уредите, како и поблиска содржина на техничкото упатство за уредите.

Член 2

Наведените поими, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

1) апликационен дел се електродите на уредот и сите делови од електродите до уредот, кои спроводно се врзани за електродите;

2) излезна бранова форма е карактеристиката на временската промена на големината на излезниот електричен

сигнал (било на напонот или на струјата) на електродите на уредот;

3) приправен е таков начин на работа на уредот при кој уредот е вклучен, но во апликациониот дел не е доведена енергија;

4) стимулус е напонската и/или струјната излезна бранова форма што се појавува на електродите на уредот во избрано време;

5) уред за електроконвулзивна терапија е уредот за лекување на определени психички заболувања вклучувајќи го приборот и електродите што доаѓаат во директен контакт со главата на пациентот.

ІІ. ИЗРАБОТКА, УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА УРЕДИТЕ

Член 3

Номинална моќност на напојувањето на уредот од градската мрежа е најголемата средна влезна моќност во текот на две секунди.

Член 4

Одводната струја низ пациентот мора да се мери при неоптоварен излез од секоја одделна електрода спрема земјата при сите достапни спроводни делови на уредот споени заедно и на земја, како и при сите влезови и излези за сигнал што можат да бидат во текот на нормална работа споени на земјата.

Уредот мора, при мерењето според став 1 на овој член, да стои на спроводна фолија која е заземјена, а која е голема најмалку како основицата на уредот.

Член 5

Помошната струја низ пациентот мора да се мери кога уредот е во состојба „приправен“.

Член 6

Диелектричната цврстина на уредот се испитува со напон 4 U или 6 kV, спрема прописот за југословенскиот стандард JUS.N.S5.006 за испитување на диелектрична цврстина на електромединските уреди односно опрема, и тоа во следните случаи:

- меѓу мрежниот дел и апликациониот дел на колото на пациентот (за уредите од класа I и II);

- меѓу апликациониот дел одвоен на начинот од типот F и деловите под напон што не се мрежни или апликациониот дел (за уредите од класа I и II и за уредите со внатрешен извор на напојување).

Диелектричната цврстина на уредот се испитува со напон 2 U или 3 kV меѓу куќиштето на уредот и апликациониот дел на колото на пациентот одвоен на начинот од типот F (за уредите од класа I и II и уредите со внатрешен извор на напојување).

За испитувањето од ст. 1 и 2 на овој член се зема поголемата вредност на напонот.

Сите вредности на испитните напони се однесуваат на вредноста на напоните од врвот до врвот.

Член 7

По постигање на утврдената температура уредот мора, без зголемување на температурата, да биде во можност на отпорно оптоварување од 300 Ω да испорача серија од 60 стимулуси со најголема моќност, по еден на секои 2 минути, а потоа уште 6 стимулуси со најголема моќност, по еден на секои 20 секунди.

Член 8

Уредот не смее да ја загрози безбедноста на пациентот и на ракувачот, ниту околината ако се подложи на испитување со вода што капе.

Член 9

Рачките на електродите на уредот мораат да бидат водонепропустливи.

Член 10

Ако вклучениот уред се исклучи па повторно се вклучи, поставените амплитуди на стимулусот, мерен пред и по исклучувањето, не смеат да се разликуваат за повеќе од 10%.

При повторено вклучување и исклучување не смее да дојде до појава на енергија на апликациониот дел на уредот.

Член 11

Промената на напонот на градската мрежа за $\pm 10\%$ не смее да предизвика промена на амплитудата на излезниот стимулус на уредот за повеќе од $\pm 10\%$.

Член 12

Електродите на уредот кои во нормална употреба се држат со рака мораат да бидат така конструирани што на минимум да се намали можноста за контакт на ракувачот со спроводниот дел на електродите.

Електродите не смеат да имаат достапни спроводни површини, освен површините наменети за контакт со пациентот.

Најмалата спроводна површина на електродите на уредот предвидена за контакт со пациентот е 7 cm^2 .

Член 13

Електродите мораат да бидат врзани за уредот со помош на кабел што се одвојува.

Член 14

Уредите чија номинална струја е поголема од 1,5A ефективна вредност мораат да имаат мрежен кабел за напојување со пресекот на спроводникот поголем или еднаков на $1,5 \text{ mm}^2$.

Член 15

Кај електродите на уредот, меѓу деловите под напон и деловите наменети за фаќање со рака при нормална употреба, воздушното растојание мора да биде најмалку 10 mm, а должината на ползните патеки 20 mm.

Член 16

На уредите пред пуштање во промет мораат, при отпорно оптоварување од 300 Ω , да се испитаат излезната бранова форма, врвната вредност на напонот и струјата и траењето на стимулусот.

Член 17

Мерење на одводните струи (освен на помошната струја низ пациентот) се спроведува кај уредите што се во состојба „приправен“, вклучувајќи и полнење на кој било елемент за чување на енергијата.

Член 18

Уредот мора да биде така конструиран што техничките карактеристики да не му се менуваат ако се активира излезното коло за време додека електродите се кратко споени или одвоени.

Член 19

Начинот за чкрапнување на стимулусот мора да биде таков што можноста за случајно чкрапнување да е сведена на најмала можна мерка.

Тастерот за вклучување на чкрапнување на стимулусот може да биде или на рачката од електрода или, ако електродите се изведени така што да можат да се прицврстат на главата на пациентот, на самиот уред.

За чкрапнување на стимулусот не смеат да се употребуваат ножни тастери.

Член 20

Во случај на дефект или исчезнување на надворешното или внатрешното напојување или кога главниот преки-

нувач на уредот е во положба „исклучено“, мора да биде оневозможено напојувањето со енергија на апликациониот дел.

Член 21

Уредот мора на предната плоча да има команди за регулирање на излезната енергија.

Командата или командите од став 1 на овој член, мораат да бидат изведени така што најниската енергија што се регулира да биде најмалку 10% од најголемата енергија, а регулирањето, ако е во чекори, да биде во чекори помали или еднакви од по 10% од најголемата излезна енергија.

Член 22

Кај мерењето на отпорно оптоварување на уредот од 100, 200, 300 и 500 Ω , вредностите на најголемата енергија не смеат да отстапуваат за повеќе од $\pm 30\%$ од вредностите наведени во техничкото упатство. Врвната вредност и траењето на стимулусот не смеат да се менуваат за повеќе од $\pm 15\%$.

Член 23

Излезната енергија мора да биде помала од 100 J мерено на отпорно оптоварување од 300 Ω на секој почеток на лекувањето. Врвната вредност на напонот, на кое и да било оптоварување од 100 до 500 Ω , не смее да биде поголема од 1 kV, а струите од 2A, освен во случајот на преодни појави, пократки од 50 Ks.

Член 24

За време на полнење на колото за складирање на енергија уредот мора да емитура звучен сигнал во подрачје од 200 Hz до 3000 Hz, чиј интензитет мора да биде меѓу 45 dB и 65 dB на оддалеченост од 1 m од уредот.

Член 25

Уредот мора да има или направа која автоматски го празни излезното коло по истекот на времето избрано од ракувачот (најголемо дозволено време е 10 s со дозволена грешка од 15%) или командата со која ракувачот може да го ограничи бројот на повторувањата на излезните бранови форми. Траењето на излезот во случај на избрана најголема вредност не смее да биде поголемо од $10 \text{ s} \pm 15\%$.

Член 26

Уредот не смее да биде од класа III ниту од типот В.

III. ОЗНАЧУВАЊЕ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА УРЕДОТ**Член 27**

Уредите мораат да се означат како уреди од типот BF или CF.

IV. ПОБЛИСКА СОДРЖИНА НА ТЕХНИЧКОТО УПАТСТВО**Член 28**

Техничкото упатство за уредите, освен податоците утврдени во прописот за поблиската содржина на техничкото упатство со кое мораат да бидат снабдени електромедицинските уреди и опрема, мора да го содржи и следното:

1) упатство за употреба на спроводната паста и/или течност и за подготовка на кожата на главата на пациентот, за да се обезбеди сигурен контакт на кожата на пациентот и електродата;

2) упатство за испитуваниот начин на ракување со електродите и начинот на нивното прицврстување на главата на пациентот;

3) предупредување за ракувачот да не ги гиба спроводните делови на електродите за време на ракувањето;

4) предупредување да се обрне внимание на другите уреди, есенгуално приклучени на телото на пациентот за време на терапијата поради можно оштетување на тие уреди;

5) предупредување за ракувачот дека мора редовно да ја проверува исправноста на каблите и рачките на електродите, да ги чисти електродите по употребата и да ја проверува функционалната исправност на уредот;

6) податоци за номиналните вредности на излезната бранова форма, најголемата дозволена врвна вредност на напонот и струјата и за влијанието на промената на големината на отпорното оптоварување. Номиналните отпорни оптоварувања, за кои сите податоци мораат да бидат дадени, се: 100, 200, 300 и 500 Ω ;

7) предупредување дека номиналната моќност на напојување мора да се мери за најнеповолниот случај и за сите команди за контрола на траењето на стимулусот поставени на најголемата вредност;

8) предупредување дека количината на енергијата што е потребна да произведе ист ефект варира од пациент до пациент, и дека за тоа мора да се води сметка при избирање на вредноста на енергијата.

Член 29

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/22
9 февруари 1989 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

649.

Врз основа на член 81 од Законот за стандардизација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88) во спогодба со сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика, а по прибавено мислење од Сојузниот секретаријат за трговија и Сојузниот секретаријат за народна одбрана, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА МОНИТОРИ ЗА АВТОМАТСКО ИНДИРЕКТНО МЕРЕЊЕ НА КРВНИОТ ПРИТИСОК

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите и барањата што мораат да бидат исполнети при изработката, употребата и одржувањето на монитори за автоматско индиректно мерење на крвниот притисок (во натамошниот текст: мониторот); постапката и начинот на означување и обележување на мониторот; техничките мерки за заштита на мониторите и постапката и начинот на обезбедување определени својства и квалитет на мониторите, како и поблиската содржина на техничкото упатство за мониторите.

Член 2

Наведените поими, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

1) апликационен дел се манжетни со различни големини за затворање на протокот на крв (во натамошниот текст: манжетни) со сите припаѓачки делови, водови и цевки за поврзување со мониторот.

2) мониторот за автоматско индиректно мерење на крвниот притисок е електрофизиолошки уред со припаѓачката опрема и со апликациониот дел наменет за неинвазивно индиректно мерење на крвниот притисок со помош на манжетна за затворање на протокот, која автоматски се напумпува и испумпува, при што со помош на вграден претворувач се мери систоличкиот и дијастоличкиот притисок.

II. ИЗРАБОТКА, УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА МОНИТОРОТ

Член 3

Апликациониот дел на мониторот мора да биде изолиран од кој и да е спроводен дел така што одводната струја низ телото на пациентот во случај на спој на тој спроводен дел на масата да не ги премине вредностите утврдени со југословенскиот стандард JUS N. S5.005 за мерење на трајните одводни струи на електрофизиолошките уреди односно опрема.

Член 4

Ако мониторот е конструиран како уред односно опрема од класа II, третиот спроводник во мрежниот кабел, ако постои, смее да биде употребен единствено за функционално заземјување за внатрешните оклопи и мора да има изолација во зелено-жолта боја.

Член 5

Ако постои приклучница за функционално заземјување, мора да биде изведена така што јасно да се разликува од приклучниците за заштитно заземјување.

Член 6

За мониторот кој има функционално заземјување, одводните струи не смеат да бидат поголеми од вредностите од табелата, ако меѓу функционалното заземјување и масата на мониторот се приклучи напон 10% поголем од најголемиот дозволен мрежен напон за тој монитор.

Табела на најголемата дозволена вредност на одводните струи

Вид на мониторот	Дозволен вредности на одводните струи (mA)
Одводна струја низ пациентот за:	
монитори од типот BF	0,5
монитори од типот CF	0,05
Одводна струја низ куќиштето (тип BF и CF)	0,5

Член 7


Најголемите дозволени притисоци во манжетната во нормална употреба не смеат да бидат поголеми од 40 kPa за мониторите наменети за употреба кај возрасни лица и 20 kPa за монитори наменети за употреба кај деца.

Еден монитор може да има две мерни подрачја. Мониторот мора да има вградени сугурносни направи што го спречуваат пречекорувањето на притисоците наведени во став 1 на овој член и под услов на само една грашка.

Член 8

Брзината на порастот на притисокот на манжетната не смее да биде поголема од 0,266 kPa/c ни во еден начин на работа.

Начинот на мерење е прикажан на цртежите 1, 2 и 3.




Цртеж 1 - Мерење на одводната струја низ пациентот за монитори од класа I и класа II

- На цртежот 1 се претставени:
- 1 - монитор што се испитува
 - 2 - апликационен дел
 - 3 - мрежа
 - 4 - манжетна со метален цилиндер

Прекинувачот S_3 не се употребува за мониторите од класа II.

Мерењето на одводната струја низ пациентот се врши според југословенскиот стандард JUS N.S5.005 за мерење на трајни одводни струи на електроmedizinски уреди односно опрема, со користење на мерната шема според цртежот 1.




Цртеж 2 - Мерење на одводната струја низ пациентот за монитори од класа I и II со апликационен дел одвоен на начинот од типот F

На цртежот 2 се претставени:

- 1 - монитор што се испитува
- 2 - апликационен дел
- 3 - мрежа
- 4 - манжетна со метален цилиндер

Прекинувачот S_3 не се употребува за мониторите од класа II.

Мерењето на одводната струја низ пациентот се врши според југословенскиот стандард JUS N.S5.005 за мерење на трајни одводни струи на електро-медицински уреди односно опрема, со користење на мерната шема според цртежот 2.



Цртеж 3 – Мерење на одводната струја низ пациентот за монитори со внатрешен извор на напојување

- На цртежот 3 се претставени:
- 1 – монитор што се испитува (без претворувач)
 - 2 – апликационен дел
 - 3 – функционално заземјување
 - 4 – мрежа

- 5 – внатрешен извор на напојување
- 6 – манжетна со метален цилиндер

Мерењето на одводната струја низ пациентот се врши според југословенскиот стандард JUS N.S5.005 за мерење на трајни одводни струи на електромедицински уреди односно опрема, со користење на мерната шема според цртежот 3.

Член 9

Во мониторот мораат да бидат вградени сигурносни направи кои, независно од работата на главниот контролен систем, овозможуваат притисокот во манжетната да падне под 3,3 kPa за 90 s по појавата на услови на прва грешка.

Член 10

Временскиот интервал во кој и да е начин на работа на мониторот во кој притисокот во манжетната е поголем од 3,3 kPa не смее да биде подолг од временскиот интервал во кој притисокот е помал од 3,3 kPa.

Член 11

Ако поради која и да е причина за време на работата на мониторот временскиот интервал во кој притисок е поголем од 3,3 kPa, стане подолг од временскиот интервал во кој притисокот е помал од 3,3 kPa, мора да се вклучи звучен и светлосен аларм.

Член 12

Мониторот мора да биде конструиран така што случајно полевање со вода да не може да предизвика оштетување, кое би можело да влијае врз безбедноста на пациентот, ракувачот или на околината.

Член 13

Мониторот мора да биде заштитен од удар на дефибрилаторот.

Член 14

За време на празнењето на дефибрилаторет не смее да дојде до појава на опасна енергија на:

- кукиштето на мониторот;
- делот за влегување на сигналите;
- делот за излегување на сигналите.

Член 15

Манжетните мораат да издржат слободно паѓање од висина од 1 m на цврста подлога, а по тоа да не биде загрозна безбедноста на пациентот, ракувачот или околината.

Член 16

За полнење на манжетната мора да се употребуваат неотровни и незапални гасови односно течности.

Член 17

Ако мониторот се вклучи, исклучи и повторно вклучи, не смее да се промени начинот на работа на мониторот, освен ако притисокот во манжетната е исклучен, а секоја индикација на крвниот притисок е поништена.

Член 18

Спроводните делови на каблите за спојување на апликациониот дел со мониторот мораат да бидат осигурени.

ни за да не можат да дојдат во контакт со спроводната површина со пречник поголем од 100 mm.

Член 19

Ако мониторот има внатрешен извор на напојување кој е испразнет, тој мора да се осигури со отстранување на притисокот во манжетната и со поништување на секоја индикација на крвниот притисок.

Член 20

Дозволена е употреба на неодвоини мрежни кабли со можност за повторно ожичување со спојување или лемење.

Член 21

Како услов на само една грешка се сметаат и сите дефекти кои настануваат како последицата на:

- 1) грешка во средствата за регулација на нормалниот притисок;
- 2) грешка на средствата за осигување на издувувачето на манжетната по определен временски интервал;
- 3) грешка во работата на системот за програмирање на временските интервали на надувување и издувување на манжетната.

Член 22

Мониторите не смеат да бидат од класа III ниту од тип В.

III. ОЗНАЧУВАЊЕ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА МОНИТОРОТ

Член 23

Мониторот мора да се означи како уред предвиден за непрекинатата работа.

Член 24

Црвената боја на светлосните индикатори на мониторот мора да биде употребена само за означување на опасност и/или барање за итна акција.

За светлосни индикатори не се сметаат матричните или алфанумеричките прикази.

IV. ПОБЛИСКА СОДРЖИНА НА ТЕХНИЧКОТО УПАТСТВО

Член 25

Техничкото упатство за мониторите, освен податоците утврдени во прописот за поблиската содржина на техничкото упатство со кое мораат да бидат снабдени електромедицинските уреди и опрема мора да содржи:

- 1) упатство за избегнување на грешки или преголеми притисоци (на пример при употребата кај деца или новороденчиња);
- 2) предупредување дека долготрајната употреба на мониторот може да предизвика циркулаторни пречки кај пациентот;
- 3) предупредување за дозволеениот притисок или свиткувањето на цевките под притисок;
- 4) упатство ако мониторот има помошни средства за заштита на пациентот од изгореници при истовремена употреба на високофреквенциски хирушки нож;
- 5) назнака на приклучниците за функционално заземјување и приклучниците за заштитно заземјување;
- 6) назнака на класата на точност на мониторот и начин на баждање;
- 7) упатство за мерките што треба да се преземат по влажнењето на мониторот;
- 8) предупредување дека мониторот е заштитен од удар на дефибраторот.

Член 26

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/23
9 февруари 1989 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с.р.

650.

Врз основа на член 81 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), во спогодба со Сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика, а по прибавено мислење од Сојузниот секретаријат за трговија и Сојузниот секретаријат за народна одбрана, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ПРЕНОСЛИВИ ДЕТСКИ ИНКУБАТОРИ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите и барањата што мораат да бидат исполнети при изработката, употребата и одржувањето на преносливи детски инкубатори (во натамошниот текст: инкубатор); постапката и начинот на означување и обележување на инкубаторите; техничките мерки за заштита на инкубаторите и постапката и начинот на обезбедување определени својства и квалитет на инкубаторите, како и поблиската содржина на техничкото упатство.

Член 2

Одредбите од овој правилник се однесуваат на инкубатори за безбедно сместување на детето надвор од нормални болнички услови и наменети за нормална употреба при температура на околината од +10°C до +30°C.

Член 3

Наведените поими, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

- 1) апликациони делови се сите делови што се наоѓаат во просторот за детето, а можат намерно или ненамерно да дојдат во контакт со детето;
- 2) инкубатор е уред со просирно кукиште наменет за сместување на детето и снабден со средства за контрола на зелената околина на детето во просторот за детето;
- 3) инкубатор контролиран со температура на детето е инкубатор со можност за додатна контрола на температурата на воздухот во инкубаторот заради одржување на поставената температура, со мерење на температурата на кожата со помош на сензор;
- 4) инкубатор контролиран со температура на воздухот е инкубатор во кој температура на воздухот се одржува автоматски на вредност блиска до вредноста што ја поставил ракувачот со помош на сензор на температура на воздухот;
- 5) поставена температура е температурата поставена на командата за регулирање на температурата;
- 6) простор за детето е делот од инкубаторот наменет за сместување на детето;
- 7) сензор на температурата на кожата е мерна направа поставена на кожата на детето наменета за мерење на температурата;
- 8) средна температура е средната вредност на најголемата и најмалата температура на определена точка во


просторот за детето постигната за време на установените температурни услови;

9) средна температура на инкубаторот е средната температура на инкубаторот во точката која се наоѓа 100 mm над средината на подлогата за детето, постигната за време на установените температурни услови (цртеж 1);

10) температура на инкубаторот е температурата на воздухот во просторот за детето, во точката која се наоѓа 100 mm над средината на подлогата за детето (точка А на цртежот 2);

11) температура на кожата на детето е температурата на кожата на детето во точката на која е сместен сензорот на температурата на кожата;

12) установени температурни услови се температурните услови во кои температурата на инкубаторот за време од еден час не се менува за повеќе од 2°C (цртеж 1).



Цртеж 1

На цртежот 1 се:

To - температура на околината

1 - + 11°C

2 - време на загревање

3 - време на одржување на константна температура


4 - установени температурни услови

5 - средна температура на инкубаторот

T - дозволена промена на температурата

t - време

T - температура на инкубаторот



Цртеж 2

На цртежот 2 се:

A - мерна точка, 10 cm над горната површина на подлогата за детето, во која се поставува сензор за мерење на температурата на инкубаторот

B, C, D, E - мерни точки, 10 cm над горната површина на подлогата за детето, во кои се поставуваат сензори за мерење на температурата на воздухот.

II. ИЗРАБОТКА, УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ИНКУБАТОРОТ

Член 4

Безбедност на детето во инкубаторот се постига со бариери, како што се преградни или бочни ѕидови. Барьерите наменети за отворање или поместување заради овозможување пристап до детето, како што се врати и сл., мораат безбедно да се затвораат и мораат да постојат видливи знаци дека се затворени.

Член 5

Инкубаторот мора да биде снабден со средства со кои за време на нормална употреба се ограничува поместување на детето во просторот определен за детето.

Член 6

Инкубаторот мора да биде снабден и со средство кое ќе овозможи детето да може да се стави и извади од инкубаторот, а притоа да не мора целосно да се отстрани завесата или од детето се отстранат цевките, каблите жиците и сл.

Член 7

Држачите и потпирачите на приборот на инкубаторот мораат да бидат погодни и доволно цврсти за нивната намена.

Член 8

Подвижните делови на вентилаторот, наменети за осигурување циркулација на воздухот во инкубаторот, можат да бидат достапни само кога детето не е сместено во инкубаторот или кога деловите на инкубаторот се отстранети заради чистење.

Член 9

Ако инкубаторот е опремен со количка, најмалку две тркала на количката мораат да бидат снабдени со кочници пристапни за ракувачот.

Член 10

Инкубаторот мора да остане стабилен и кога при нормална употреба ќе се наведне за агол од 10° од својата најнеповолна оска или за 20° од најповолната оска.

Член 11

Бочната сила потребна за превртување на инкубаторот, вклучувајќи ја и неговата количка за превоз, не смее да биде помала од 100 N, применета на највисоката точка на инкубаторот.

Член 12

Инкубаторот на својата количка по транспорт преку прагови и влезови или излези од лифтови мора да остане функционално исправен и да ги задржи претходно поставените параметри.

Член 13

Ако носачот на подлогата за детето може да се извлече надвод од кукиштето на инкубаторот, мора да постои осигурување кое ќе оневозможи негово одвојување од инкубаторот и нестабилност под тежината на детето.

Член 14

Температурата на површините наменети да бидат во контакт со детето не смее да премине 40°C.

Температурата на металните површини достапни за детето не смее да премине 40°C, а на површините од други материјали не смее да премине 43°C. Ова барање се однесува на условите на нормална употреба, како и на условите на само една грешка.

Член 15

Кај инкубаторот, под услов на само една грешка, во смисла на овој правилник, се смета и прекин или краток спој на колото со компонентите или на ожичувањето кој предизвикува појава на искра или ја зголемува енергијата на искрите или ја зголемува температурата.

Под услов на само една грешка се подразбира и неправилна циркулација на воздухот, дефект на термостатот или електрично одвојување на сензорот на температурата на кожата од детето.

Член 16

Заради отстранување на ризикот од палење на кислородот, предизвикано од електричните компоненти кои

можат да бидат причина за палење оклопените оддели на инкубаторот кои содржат систем со кислород мора да биде исполнет најмалку еден од следните услови:

- 1) електрични компоненти мораат да бидат одвоени од делот во кој може да дојде до акумулација на кислород на начинот опишан во член 17 од овој правилник;
- 2) затворените оддели кои содржат електрични компоненти мораат да се проветруваат во согласност со член 18 од овој правилник;
- 3) електричните компоненти кои при нормална употреба или во услови на само една грешка можат да бидат извор на палење мораат да ги задоволат барањата од член 20 на овој правилник.

Член 17

Заради задоволување на барањето од член 16 на овој правилник секоја преграда мора да биде затворена на споевите и на отворите за кабли и за други цели.

Член 18

Проветрувањето од член 16 на овој правилник мора да биде такво што концентрацијата на кислород во затворените оддели, кои содржат електрични компоненти, да не биде поголема од 4 волуменски проценти на концентрацијата на кислород во околината. Ако задоволување на ова барање се постига со примена на принудна циркулација, мора да постои аларм кој ќе предупреди на неисправната работа на заштитниот систем.

Член 19

Заштитните прегради кои оневозможуваат пристап до грејаните тела мораат да бидат конструирани така што да можат да се отстранат и без употреба на алат, а на себе мораат да имаат видно предупредување дека пред употребата на инкубаторот мораат да се вратат на своето место или да имаат безбедносна направа што овозможува пуштање во погон.

Член 20

Електричните кола што можат да произведат искри или да ја повишат температурата на површините, а можат да бидат извор на палење, мораат да бидат конструирани така што да ги задоволат, при нормална употреба и во услови на само една грешка, најмалку следните барања:

- 1) производот на ефективната вредност на напонот на празен од и ефективната вредност на струјата на краток спој не смее да биде поголем од 10 VA,
- 2) температурата на површината на компонентите не смее да премине 300 °C.

Член 21

Инкубаторот мора да биде заштитен од прелеање на течност од резервоарот за време на нормална употреба и во временскиот интервал помеѓу употребите. До пролевање на течноста од резервоарот на смее да дојде ни во случај кога инкубаторот ќе се наведне за 15°.

Член 22

Инкубаторот мора да биде конструиран така што течноста пролеана или депонирана на внатрешните површини на просторот за детето да не може да ја загрози сигурноста на инкубаторот. Пролевање на 200 ml течност се смета како нормален услов, а на 1 l течност – како услов на една грешка.

Член 23

Површините на просторот за детето и навлажувачите на кои може да дојде до микробиолошка контаминација мораат да се конструираат така што да е можно нивно чистење, стерилизација или дезинфекција, како и сушење.

Член 24

Прекиниот и повторното воспоставување на мрежното напојување не смее да го менува начинот на работа, ниту поставената температура на инкубаторот. Инкубаторот мора да поседува средство за префрлање на напојувањето од мрежното напојување на кој и да е алтернативен

извор на напојување кој е во согласност со барањата од член 47 на овој правилник.

Член 25

За време на установените температурни услови, температурата на инкубаторот не смее да се разликува од средната температура на инкубаторот за повеќе од ± 2 °C.

Член 26

Кога инкубаторот контролиран со температурата на детето работи како инкубатор контролиран со температурата на воздухот, индикаторот на температурата мора да ја покажува температурата на инкубаторот. Ако индикаторот може да се користи и за приказ на некој друг параметар, тој параметар смее да се прикаже само на барање, со употреба на тастер за моментален приказ. Во тој случај мора да постои јасна индикација за видот на параметарот што се прикажува.

Член 27

Кај инкубаторот што работи како инкубатор контролиран со температурата на воздухот поставена на која и да е вредност, средната температура во секоја од точките A, B, C, D и E (види го цртежот 2), не смее да се разликува од средната температура на инкубаторот за повеќе од $\pm 1,5$ °C при хоризонтална положба на подлогата за детето и при најголем можен наклон на таа подлога.

Член 28

Инкубаторот контролиран со температурата на детето мора да има сензор на температурата на кожата, а температурата измерена со сензорот мора да биде континуално прикажана и јасно видлива. Кога мерната направа за приказ на температурата се користи и за приказ на некој друг параметар, тој параметар смее да се прикаже само на барање, со употреба на тастерот за моментален приказ.

Подрачјето на прикажување на температура мора да биде најмалку 30 °C до 40 °C. Точноста на прикажаната температура мора да биде таква што прикажаната вредност да не се разликува од температурата измерена со термометар за баждање за повеќе од $\pm 0,3$ °C, не замајки ја предвид стандардната грешка на термометарот за баждање која мора да биде помала од $\pm 0,05$ °C.

Член 29

Кога инкубаторот работи како инкубатор контролиран со температурата на детето, средната температура на инкубаторот не смее да се разликува од поставената температура за повеќе од $\pm 0,7$ °C во случај кога сензорот на температурата на кожата слободно е сместен во точка која се наоѓа 100 mm над средината на подлогата за детето. Ова барање мора да биде исполнето за температура на околината помеѓу 20 °C и 25 °C.

Член 30

Индикација на температурата на инкубаторот мора да биде обезбедена на начин независен од која и да е направа за поставување на температурата на инкубаторот. Индикаторот мора да биде лоциран така што да биде лесно читлив и без отворање на инкубаторот, дури и во случај кога инкубаторот работи со поставена најголема влажност.

Ако таа индикација е остварена со термометар кој има течност во стаклото, термометарот мора да биде заштитен од оштетување. Термометар со жива во стаклото не смее да се користи.

Член 31

Времето на загревање на инкубаторот не смее да се разликува за повеќе од 20% од времето на загревање наведено во техничкото упатство.

Член 32

Ако инкубаторот работи како инкубатор контролиран со температурата на воздухот, средната температура на инкубаторот не смее да се разликува од поставената

температура за повеќе од ± 2 °C при температура на околината од 10 °C до 20 °C, а при температура на околината од 20 °C до 30 °C - за повеќе од $\pm 1,5$ °C.

Член 33

Звучниот аларм и визуелната индикација мораат да индицираат и да предупредат на прекин на мрежното напојување на инкубаторот. Траењето на алармот мора да биде најмалку 10 минути.

Член 34

Кога инкубаторот работи како инкубатор контролиран со температурата на детето, мора да постои звучен аларм кој и визуелно може да се препознае, а кој се активира во случаите кога сензорот на температурата на кожата електрички ќе се одвои или кога електричните кола му се прекинати или кратко споени. Во тие случаи начинот на работа на инкубаторот мора автоматски да се префрли на начин на работа на инкубатор контролиран со температурата на воздухот со температура поставена на 36 °C $\pm 0,5$ °C или на друга вредност што ја поставил ракувачот.

Член 35

Нивото на звукот во просторот за детето во инкубаторот за време на нормална употреба не смее да премине 60 dB, освен во случаите определени во член 38 од овој правилник. Ова не се однесува на преодните појави што, на пример, се предизвикани со затворање на вратата на инкубаторот.

Член 36

За време на работата на звучниот аларм, нивото на звукот во просторот за детето во инкубаторот не смее да премине 90 dB.

Член 37

Интензитетот на звукот на звучниот аларм мора да изнесува најмалку 65 dB на оддалеченост од 3 m. Интензитетот на звукот не смее да има можност за регулирање без употреба на алат. Звучниот аларм мора да има можност за рачно исклучување. Ако дефект и понатаму е присутен, визуелниот аларм мора да биде активен, а звучниот аларм неактивен во период од 4 до 6 минути.

Инкубаторот мора да има средство кое ќе овозможи испитување на исправноста на звучниот и визуелниот аларм.

Член 38

Инкубаторот контролиран со температурата на детето мора при нормална употреба да има можност за постигање на установените температурни услови и кога температурата измерена со сензорот на температурата на кожата е пониска од поставената температура.

Условот од став 1 на овој член може да се постигне во рамките на температурата на инкубаторот која не преминува 40 °C и притоа не смее да дојде до активирање на термичкиот осигурувач.

Член 39

За инкубаторот контролиран со температурата на воздухот подрачјето на поставената температура мора да биде од 30 °C до 39 °C, или помалку од 30 °C, но не повеќе од 39 °C. Најголемата можна вредност на поставената температура не смее да биде помала од 36 °C.

За инкубаторите контролирани со температурата на детето подрачјето на поставената температура мора да биде од 35 °C до 37 °C.

Член 40

Ако инкубаторот има вентилатор за циркулација на воздухот, во случај на неправилност во циркулацијата на воздухот мора да се активира звучниот и визуелниот аларм така што во време пократко од 5 min. мора да настапи и прекин на напојувањето на грејачот. Ако се расипе грејачот, уредот не смее да создава пламен, да топи метал и да создава отровни или запални гасови, а сите делови

достапни на детето не смеат да се загрејат на температура повисока од температурата од член 14 на овој правилник.

Член 41

Инкубаторот мора да има термички осигурувач кој се активира независно од кој и да е термостат. На температура на инкубаторот која не преминува 40 °C мора да се исклучи грејачот и да се активира звучното и визуелното предупредување.

Термичките осигурувачи со автоматско повторно вклучување не смеат, на температура над 39 °C, сами повторно да се вратат во првобитната состојба.

Член 42

Инкубаторот мора да има средства за примање на кислород и индикатор на неговиот протек. Ако снабдување со кислород е остварено од резервоар, мора да постои индикатор за преостанатото количество на кислород. Индикаторот мора да биде поставен така што да е можно негово лесно отчитување.

Член 43

Ако инкубаторот има вградени средства за напојување со кислород, тие мораат да имаат таков капацитет што да е можно да се оствари концентрација на кислород од 60 волуменски проценти во траење од најмалку еден час.

Член 44

Инкубаторот мора да има средства за доведување кислород до детето, како и соодветно дредство за приказ на количеството на кислород даден на детето.

Член 45

Преносливиот надворешен извор на напојување на инкубаторот мора да се состои од батерии што можат да се полнат и од полнач кој мора да има можност за приклучување најмалку на еден надворешен еднонасочен и на еден наизменичен извор на мрежно напојување.

Инкубаторот приклучен на пренослив надворешен извор на напојување мора да ги задоволи сите барања пропишани со овој правилник.

Член 46

Капацитетот на преносливиот надворешен извор на напојување мора да биде таков што да овозможи работа на инкубаторот од најмалку 90 min во услови на негово најголемо оптоварување.

Член 47

Оштетување на преносливиот надворешен извор на напојување на инкубаторот не смее да биде можно дури ни во случај кога тој за неопределено време останал споен на неизменичен извор на напојување. Командите што влијаат врз зачестеноста на полнењето или врз нивото на напонот на наполнетите батерии не смеат да бидат достапни без употреба на алат.

Член 48

Командите за поставување на температурата на воздухот на инкубаторот мораат да бидат изведени така што на минимум да се сведе можноста за ненамерна промена на температурата при ракување со другите команди.

Член 49

Мерење на трајните одводни струи на инкубаторите се врши според прописот за југословенскиот стандард JUS N.55.055 за мерење на трајните одводни струи на електро-медицинските уреди односно опрема, како и во сите услови на само една грешка кои предизвикуваат активирање на алармот на инкубаторот.

Член 50

Мерење на одводната струја низ пациентот (детето) кај инкубаторот се врши и во правец кон подлогата за детето и од подлогата за детето, со помош на спроводна фо-

лија чија површина мора да биде еднаква на површината на подлогата за детето.

Член 51

Испитување на диелектричната цврстина помеѓу апликационите делови не се спроведува кај инкубаторите.

Референтниот напон за испитување на диелектричната цврстина помеѓу куќиштето на инкубаторот и апликационите делови одвоени на начин од типот F мора да биде најмалку 250 V.

Референтниот напон за испитување на диелектричната цврстина помеѓу апликационите делови одвоени на начин од типот F и деловите за влез односно излез на сигнали мора да изнесува најмалку 250 V.

Член 52

Инкубаторите мораат да бидат конструирани како уреди односно опрема од класа I, класа II или класа III и како уреди со пренослив надворешен извор на напојување приклучлив на инкубаторот.

III. ОЗНАЧУВАЊЕ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ИНКУБАТОРИТЕ

Член 53

Инкубаторите мораат да бидат означени како уреди односно опрема од класа I, класа II или класа III и како уреди со пренослив надворешен извор на напојување приклучлив на инкубаторот.

Член 54

Инкубаторите мораат да се означат како уреди односно опрема заштитена од дејство на вода што капе.

Член 55

Инкубаторите исклучиво се означуваат како уреди односно опрема наменета за трајна работа.

Член 56

Инкубаторите мораат на видно место да бидат означени со предупредување дека при примена на кислород мора да се употребува анализатор на кислородот.

Член 57

Инкубаторот кој нема анализатор на кислород како свој составен дел, но кој има средства за примена на кислород, мора на видно место да биде означен со предупредувачки натпис: „При примена на кислород задолжително да се користи анализатор на кислород“.

Член 58

Инкубаторот кај кој е можен пристап до грејачот, без употреба на алат, мора во близината на грејачот да има предупредување или ознака дека постојат површини со висока температура.

Член 59

Вредностите на поставените температури мораат да бидат јасно покажувани.

Ознаката на поставената температура мора да биде на или непосредно до командата за поставување на температурата. Поделокот на температурната скала не смее да биде поголем од 1 °C за инкубатори контролирани со температурата на воздухот, а 0,5 °C за инкубатори контролирани со температурата на детето.

Ознаките на најголемите и најмалите вредности на поставување на командите и индикаторите мораат да бидат такви што да не може да дојде до забуна во поглед на положбата на командата ниту на прикажаната вредност на индикаторите.

Командата за поставување на температурата на инкубаторот, ако е изведена како ротациона команда, мора да биде изведена така што нејзината ротација, во насоката на стрелката на часовникот, да предизвикува пораст на температурата.

Член 60

Командата за поставување на влажноста мора да биде означена така што јасно да ја покажува нејзината најмала и најголема вредност.

Грешката на означување на релативната влажност мора да биде помала од $\pm 15\%$.

Член 61

Ако на инкубаторот се вградени сијалици за предупредување на опасност или како индикатори за потреба од итна интервенција на ракувачот, тие мораат да бидат со црвена боја.

Член 62

Кога инкубаторот контролиран со температурата на детето работи како инкубатор контролиран со температурата на воздухот, мора да постои јасна индикација на кој начин работи инкубаторот.

Член 63

Сензорот за температурата на кожата мора да биде означен така, што да е видлив начинот на негова правилна употреба.

IV. ТЕХНИЧКО УПАТСТВО

Член 64

Техничкото упатство за инкубаторите, освен податоците утврдени во прописот за поблиската содржина на техничкото упатство со кое мораат да бидат снабдени електромедицинските уреди и опрема, мора да содржи:

1) предупредување дека примената на кислород го зголемува нивото на шумот во просторот за детето;

2) детални упатства за начинот на ограничување на поместувањето на детето во просторот на инкубаторот за време на транспорт на инкубаторот;

3) сите потребни податоци за превентивното одржување и зачестеноста на проверката на исполнувањето на означените карактеристики на инкубаторот;

4) предупредување дека инкубатор смее да го користи само соодветен обучен персонал под надзор на квалификуван медицински персонал запознаен со моментално познатите ризици и со корисните резултати од примената на инкубаторот;

5) предупредување дека директна сончева светлина или други извори на топлотно зрачење можат да ја повишат температурата на инкубаторот на опасно ниво;

6) предупредување дека употребата на кислород ја зголемува опасноста од пожар и дека додатни уреди што произведуваат искри не смеат да бидат сместени во инкубаторот;

7) предупредување дека дури и мали количества запални средства, како што се етер и алкохол, оставени во инкубаторот, можат во контакт со кислородот да предизвикаат пожар;

8) податоци за времето на загревање на инкубаторот за сите номинални напони на напојување на кои инкубаторот може да се приклучи;

9) упатство за местото и начинот на примена на сензорот на температурата на кожата, вклучувајќи и предупредување дека не смее да се употреби како ректален сензор на температурата;

10) податок за подрачјето на поставување на температурата и за подрачјето на релативна влажност на инкубаторот. Ако не постои можност за регулација на влажноста во инкубаторот, тоа мора да биде посебно нагласено;

11) методи за постигање на прифатливи услови за чистење, стерилизација и дезинфекција на инкубаторот;

12) предупредување за најголемото дозволено оптоварување со додатна опрема и прибор кој може да биде поставен на полици споени со инкубаторот, ако такви полици и држачи постојат;

13) инкубатори и опрема одвоена на начин од типот B, каде што детето не мора да биде изолирано од земјата, предупредување дека посебно внимание мора да му се посвети на осигурувањето додатната опрема споена со детето да е електрички сигурна;

14) упатства за начинот на испитување на звучните и светлосните аларми;

15) најголема концентрација на CO_2 до која доаѓа во мерната точка во просторот за детето кога мешаница од 4 волуменски проценти јаглендиоксид и воздух се доведува во просторот на инкубаторот за детето со протек од 750 ml/min. Мешаницата се доведува на место што се наоѓа 10 cm над средината на подлогата за детето, а испитната точка е оддалечена од неа за 15 cm;

16) податок за надворешните извори на напојување на инкубаторот како и податок за поларитетот на електричниот извор кога е тоа потребно;

17) упатство за употреба на додатна опрема за давање кислород во инкубаторот;

18) време потребно инкубаторот да ги постигне уставените температурни услови при температура поставена на 34°C од ладна состојба и при температура на околината од 20°C ;

19) предупредување при давањето кислород на детето да се употребува анализатор на кислород;

20) маса и надворешни димензии на инкубаторот, вклучувајќи и маса и димензии на можниот пренослив надворешен извор на напојување и на системот за примена на кислород со количка ако постои;

21) упатство за приборот и начинот на фиксирање на инкубаторот во кола за итна помош;

22) податоци за најмалата температура на околината на која инкубаторот може да биде изложен, а да ги задоволува барањата од овој правилник;

23) податоци за подрачјето на релативна влажност што може да се оствари ако инкубаторот има вграден навлажувач;

24) предупредување дека инкубаторот не смее да се наведне за повеќе од 15° ;

25) опис на сите ознаки на инкубаторот.

Член 65

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/25
9 февруари 1989 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Вукашин Драгосвиќ, с. р.

651.

Врз основа на член 81 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), во спогодба со сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика, а по прибавено мислење од Сојузниот секретаријат за трговија и Сојузниот секретаријат за народна одбрана, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ЕНДОСКОПИ

I. ОСНОВИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите и барањата што мораат да бидат исполнети при изработката, употребата и одржувањето на ендоскопите; постапката и начинот на означување и обележување на ендоскопите; техничките мерки за заштита на ендоскопите и постапката и начинот на обезбедување на определени својства и квалитет на ендоскопите, како и поблиската содржина на техничкото упатство.

Одредбите од овој правилник се однесуваат и на електромедицинските ендоскопи користени во медицинската дијагностика и на ендоскопите интегрирани со уредите од-

носно опремата за специјални постапки наменети за третман на телесните шуплини.

Член 2

Ендоскопите според примената се делат на:

- 1) ендоскопи за директно визуелно набљудување, што користат видлива светлост;
- 2) ендоскопи интегрирани со спалувач или термокаутер;
- 3) ендоскопи за електрохирургија;
- 4) ендоскопи интегрирани со електрохидрауличен литотриптер;
- 5) ендоскопи користени за други специјални постапки.

Член 3

Наведените поими, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

1) електрохидрауличен литотриптер за ендоскопски апликации е инструмент за разбивање на камен во телесните шуплини со примена на електрохидраулични ударни бранови;

2) електрохирургија е режење или коагулација на живото телесно ткиво со високофреквенциска струја која протечува низ него;

3) ендоскоп е инструмент кој поседува средство за создавање на оптичка слика, кој може да биде со или без оптика, а е наменет за воведување во телесните шуплини низ природните или по хируршки пат создадените телесни отвори наменети за дијагностика и терапија;

4) ендоскопска опрема како електромедицински уред е комбинација на ендоскопот, неговиот прибор и уредот за напојување;

5) ендоскопија е дијагностика или терапија со ендоскоп во телесните шуплини, вклучувајќи го и прикажувањето на резултатите;

6) каутеризација е коагулација на живото телесно ткиво со помош на спалувач и термокаутер;

7) термокаутер е сонда за каутеризација со индиректно електрично загревање на ткивото;

8) спалувач е коло за спалување при каутеризацијата со директно електрично греење на ткиво.

II. ИЗРАБОТКА, УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ЕНДОСКОПИТЕ

Член 4

Кај ендоскопите за директно визуелно набљудување кога деловите под напон можат да дојдат во допир со пациентот од услов само на една грешка напонот на отвореното струјно коло не смее да биде поголем од 6 V наизменична или 8 V еднонасочна струја.

Напонот на отвореното струјно коло смее да изнесува до 24 V наизменична или 50 V еднонасочна струја, под услов деловите под напон да не можат да дојдат во допир со пациентот под услов само на една грешка. Притоа скршен елемент на ендоскопот се смета како дел под напон.

Член 5

Кај ендоскопите интегрирани со спалувач и термокаутер номиналниот напон на спалувачот и термокаутерот или на криосондата не смее да биде поголем од 6 V наизменична или 8 V еднонасочна струја.

Ако грејните елементи во термокаутерот или криосондата се конструирани така што во случај на општетување на грејните елементи ниеден дел под напон не стане достапен и одводната струја на пациентот во случај на општетување на грејните елементи, како ниту во кој и да е случај под услов само на една грешка не применува 500 μA , номиналниот напон на термокаутерот и криосондата може да изнесува до 24 V наизменична или 50 V еднонасочна струја.

Член 6

Кај ендоскопите интегрирани со електрохидрауличен литотриптер напонот на наполнетниот кондензатор не смее да биде поголем од 10 000 V, со тоа што енергијата на празнењето мора да биде ограничена на 5 J по импулс.

Член 7

Кај ендоскопите за снимање со вградена блескалка (блиц) вкупната енергија за создавање на блесок (снимка) не смее да премине 100 J. Напонот на празнењето на кондензаторот не смее да биде поголем од 380 V, а врвната вредност на поединечниот импулс на палењето не смее да биде поголема од 5 kV.

Член 8

Кај ендоскопите за директно визуелно набљудување што користат видлива светлост, а немаат спроводни патеки наспрема пациентот (на пример, ако се користи извор на светло со оптички влакна), што содржат сијалици со номинален напон не поголем од 24 V и не создаваат напон на отвореното струјно коло поголем од 30 V, дозволено е заради замена на сијалицата нивниот капак да може да се отвори и без употреба на алат.

Член 9

Ако во ендоскоп за директно визуелно набљудување што користи видлива светлост, некое внатрешно струјно коло е спосно со земјата, тоа мора да биде изолирано од оклопот на ендоскопот.

Член 10

Кај ендоскопите интегрирани со спалувач или термокаутер колата за напојување на спалувачот, термокаутерот или на криосондата мораат да ги задоволуваат најмалку барањата за уредите од типот BF.

Оклопот на ендоскопот може да ги спроведува функционалните струи на грејниот елемент.

Член 11

Кај ендоскопите за електрохирургија, површините на ножиците и сондите, вклучувајќи ги и нивните рачки, мораат да бидат наполно прекрпени со изолационен материјал, освен на местото наменето за контакт со ткивото заради режење и коагулација.

Член 12

Окуларот на ендоскопот за електрохирургија мора да биде изолиран од достапните метални делови на ендоскопот заради спречување текот на високофреквенциската струја појака од 50 mA наспрема ракувачот.

Член 13

Кај ендоскопот интегриран со електрохидрауличен литотриптер колото за напојување на хидрауличниот литотриптер мора најмалку да ги задоволи барањата за уредите од типот BF.

Член 14

Диелектричната цврстина меѓу деловите на апликациониот дел на ендоскопот за директно визуелно набљудување кој има номинален напон поголем од 24 V наизменична или 50 V еднонасочна струја се испитува со испитен напон од 500 V.

Член 15

Кај ендоскопите за електрохирургија диелектричната цврстина меѓу деловите на апликациониот дел на коагулациониот инструмент за униполарна примена кој работи со висока фреквенција, како на пр. кај гастроентеролошкиот третман, и кај лапароскопите и ректоскопите, се испитува со испитен напон кој е 1,5 пати поголем од најголемиот високофреквентен напон што се појавува во ендоскопот или кој изнесува 1 500 V на мрежната фреквенција, со тоа што се зема предвид поголемата вредност.

Уредите на ендоскопот за режење и коагулација за уролошка примена, (на пр. ректоскопи) мораат да се испитат со испитен напон од 3 000 V.

Форцисот и каблите за биполарна апликација мораат да се испитуваат со испитен напон од 800 V.

Член 16

Диелектричната цврстина на секој внатрешен проводник и метална фолија на надворешната страна на сон-

дата на ендоскопите интегрирани со хидрауличен литотриптер мора да се испитува со испитен напон од 2 000 V преку највисокиот напон на кој кондензаторот може да се наполни.

Член 17

Електрично напојуваните рачно држечки осветлувачи мораат да бидат напојувани медицински со сигурносен низок напон или мораат да имаат внатрешен извор на напојување.

Член 18

Ендоскопите мораат да бидат од класа I или класа II и од типот BF или CF.

Член 19

Ендоскопската опрема мора да биде од типот B, BF или CF или опрема со внатрешен извор на напојување.

III. ОЗНАЧУВАЊЕ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ЕНДОСКОПИТЕ

Член 20

Ендоскопите мораат да бидат означени како уреди од класа I или класа II.

Член 21

Ако ендоскопската опрема е означена како опрема заштитена од удари на дефибрилатори опремата за напојување и секоја единица на приборот мора да биде означена со графички симболи според југословенскиот стандард JUS N.S5.003 за графичките симболи за примена на електромедицински уреди. Ако големината на опремата не овозможува нанесување на симбол, соодветната информација мора да биде наведена во техничкото упатство.

Член 22

Кај ендоскопите за директно визуелно набљудување номиналните напони на електричното напојување на ендоскопските сијалици мораат да бидат означени на опремата за напојување.

Член 23

Кај ендоскопите интегрирани со спалувач и термокаутер на опремата за напојување мора да биде назначена најголемата номинална струја за каутеризација.

Член 24

На ендоскопите мора да биде означен номиналниот излезен напон за напојување на ендоскопската сијалица.

Член 25

На ендоскопите за каутеризација мора да биде означена номиналната излезна струја за каутеризација.

Член 26

Ендоскопската опрема мора да сезначи како:

- 1) опрема од типот B;
- 2) опрема од типот BF;
- 3) опрема од типот CF;
- 4) опрема со внатрешен извор на напојување.

Член 27

Ендоскопите мораат да сезначат како:

- 1) уреди од типот BF;
- 2) уреди од типот CF.

IV. ПОБЛИСКА СОДРЖИНА НА ТЕХНИЧКОТО УПАТСТВО

Член 28

Техничкото упатство за ендоскопи, освен податоците утврдени во прописот за поблиската содржина на технич-

кото упатство со кое мораат да бидат снабдени електромедицинските уреди и опрема, мора да содржи:

1) номинална електрична излезна моќност и соодветно отпорно оптоварување на високофреквенцискиот генератор за побудување на ендоскопот;

2) податок дали ендоскопот мора или не мора да биде споен со неутралната електрода на високофреквенцискиот генератор;

3) упатство за начинот на побудување на ендоскопот со високофреквенциски генератор и упатство за задолжително испитување на изолацијата пред неговата употреба;

4) номинална електрична излезна моќност и номинален излезен напон на опремата за побудување на спалувачот и термокаутерот;

5) номинален излезен напон на опремата за напојување на ендоскопската сијалица;

6) предупредување дека светлото со јак интензитет и енергија водено низ ендоскопот може да придонесе за покачување на температурата на ткивото пред изворот на светлото и на врвот на ендоскопот над 41 °C;

7) предупредување дека опремата за напојување мора да биде одвоена од мрежното напојување пред секое вадење или вметнување на сијалицата;

8) упатство за расклопувањето и составувањето по чистење или друг третман на деловите на опремата;

9) упатство за тоа како одделни делови на ендоскопот или ендоскопската опрема се чистат и кој вид дезинфекција или стерилизација смее да се примени;

10) упатство за начинот на одбегнување на изгореници при употребата на ендоскопот;

11) упатство за случај на едновремена употреба на ендоскопот и дефибрилатор на срцето.

Член 29

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/24
9 февруари 1989 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгојевиќ с. р.

652.

Врз основа на член 81 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), во спогодба со сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика, а по прибавено мислење од Сојузниот секретаријат за трговија и Сојузниот секретаријат за народна одбрана, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА НЕРВНИ И МУСКУЛНИ СТИМУЛАТОРИ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите и барањата што мораат да бидат исполнети при изработката, употребата и одржувањето на нервните и мускулните стимулатори (во натамошниот текст: стимулаторите); постапката и начинот на означување и обележување на стимулаторите, техничките мерки на заштита на стимулаторите и постапката и начинот на обезбедување на определени својства и квалитет на стимулаторите, како и поблиската содржина на техничкото упатство за стимулаторите.

Член 2

Наведените поими, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

1) стимулаторот е уред кој, со примена на електрична струја што тече низ електродите и пациентот, служи за дијагностика и терапија кај невромускуларните заболувања;

2) траење на импулсот е времето од точката кога импулсот ќе ја достигне, при пораст од 50%, својата најголема вредност до точката кога ќе падне на 50% од својата најголема вредност.

II. ИЗРАБОТКА, УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТИМУЛАТОРИТЕ

Член 3

Ако стимулаторите се состојат од повеќе различни функционални целини (на пр. електрични, ултразвучни и сл.), одредбите на овој правилник се однесуваат само на делот на стимулаторите за електрични стимулации.

Член 4

Диелектричната цврстина помеѓу деловите на апликациониот дел на колото на пациентот на стимулаторот, во случај референтниот напон во стимулаторот да е помал од 250 V од ефективната вредност, се испитува со напон што не смее да биде помал од 1,5 kV, а во согласност со југословенскиот стандард JUS N. S5.006 за испитување на диелектричната цврстина на електромедицинските уреди односно опрема.

Член 5

Стимулаторите мораат исправно да работат и во услови на надворешни електромагнетни пречки (на пр. уреди за краткотраново загревање и сл.).

Член 6

Стимулаторите мораат да бидат конструирани така што да можат да работат со отворени или краткоспосени електроди без последица за пациентите, ракувачите и стимулаторите.

Член 7

Стимулаторите мораат да имаат команда за регулација на амплитудата на излезниот импулс. Регулацијата од став 1 на овој член може да биде континуелна или скоковита, и мора да биде така изведена што најмалата вредност на амплитудата која може да се постави да е помала од вредноста што предизвикува стимулација.

Член 8

Траењето и фреквенциските на повторувања на импулсот не смеат да се променат за повеќе од $\pm 10\%$ ако напонот на мрежата се промени за $\pm 10\%$.

Член 9

Кај стимулаторите наменети за терапија, најголема излезна струја при отпорно оптоварување од 500 Ω мора да ги задоволува условите од табелата.

Табела на најголемата дозволена излезна струја во функција на фреквенцијата на повторувањето

Фреквенција на повторувањето	Ефективна вредност на излезната струја (во mA)
еднонасочна	80
≤ 400 Hz	50
≤ 1500 Hz	80
> 1500 Hz	100

Ако стимулаторите наменети за терапија можат да даваат импулси што имаат и еднонасочна и наизменична компонента, мерењето се врши според табелата за секоја компонента одвоено.

Кај стимулаторите наменети за дијагностика во стоматологијата и офталмологијата најголемата еднонасочна струја на отпорно оптоварување од 2 000 Ω мора да биде помала од 10 mA.

Член 10

Ако стимулаторите наменети за терапија имаат повеќе излези кои можат истовремено да се применуваат (на пр. од интерферентни струи), условите од член 9 на овој правилник се применуваат на секој излез засебно.

Член 11

Стимулаторите чија номинална струја е поголема од 1,5A ефективна вредност мораат да имаат мрежен канал за напојување на пресекот на спроводникот поголем или еднаков на 1,5 mm².

Член 12

Врз стимулаторите, во поглед на мерењето на помошните одводни струи низ пациентот, не се применуваат одредбите на југословенскиот стандард JUS N. S5.005 за мерење на трајни одводни струи на електромедицинските уреди односно опрема.

Член 13

Ако номиналното оптоварување на стимулаторот при мерењето се промени за $\pm 10\%$, излезните параметри на стимулаторот, и тоа: траењето на импулсот, повторувањето на импулсот и амплитудата на импулсот, не смеат да се променат за повеќе од $\pm 30\%$ од почетната вредност.

Член 14

Ако стимулаторите можат да дадат повеќе од 10 mA или 10 V од ефективната вредност на излезот, тогаш мораат да бидат конструирани така што излезниот степен да не може да се вклучи, освен ако регулацијата на излезната амплитуда е поставена на минимум.

Член 15

Ако енергијата што стимулаторите можат да ја дадат преминува 10 mJ односно излезната струја 10 mA или излезниот напон 10 V од ефективната вредност на отпорно оптоварување од 1 000 Ω , на стимулаторите мора да се индицира таа состојба на работа. Ако состојбата на работата се индицира со контролна сигнализација, таа мора да биде со жолта боја.

Член 16

За стимулаторите наменети за терапија за импулсите чие траење е пократко од 0,1 s, излезната енергија не смее да биде поголема од 300 mJ на отпорно оптоварување од 500 Ω . За импулсите што траат подолго од 0,1 s се применуваат границите на излезните струи според табелата од член 9 на овој правилник.

Член 17

Излезниот напон на стимулаторот наменет за терапија не смее да има врвни вредности што преминуваат 500 V.

Член 18

Стимулаторите не смеат да бидат од класата III.

Член 19

Стимулаторите мораат да бидат од типот VF или од типот CF.

III. ОЗНАЧУВАЊЕ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ

Член 20

Стимулаторите мораат да бидат означени како уреди од класата I или класата II и од типот VF или од типот CF.

Член 21

Стимулаторите мораат да се означат како уреди предвидени за непрекинната работа.

Член 22

Номиналната сила на напојување на стимулаторот мора да биде означена како најголема средна сила на напојување во периодот од 5 s при најголема излезна сила на стимулаторот.

Член 23

Стимулаторите кои можат на излезни стегалки да дадат струја со ефективна вредност поголема од 10 mA или напон со ефективна вредност поголема од 10V мораат да имаат кај тие стегалки знак на предупредување за опасност.

Член 24

Номиналната сила на напојувањето мора да се означи според техничкото упатство за целото дозволено подрачје на оптоварување при најголемата излезна сила на стимулаторот.

IV. ПОБЛИСКА СОДРЖИНА НА ТЕХНИЧКОТО УПАТСТВО

Член 25

Техничкото упатство за стимулатори, освен податоците утврдени во прописот за поблиската содржина на техничкото упатство со кое мораат да бидат снабдени електромедицинските уреди и опрема, мора да ги содржи, и тоа:

1) сите потребни податоци за излезните бранови форми, траењето и фреквенцијата на повторувањето на импулсот и за најголемите врвни вредности на излезниот напон и струја при означеното оптоварување на стимулаторот;

2) упатствата за употребата на соодветни електроди;

3) упатството за употребата на стимулатори, ако излезот може да има голема еднонасочна компонента;

4) предупредувањето за можните опасности за пациентот со имплантирани електронски уреди;

5) предупредувањето за можните опасности ако пациентот истовремено е приклучен на високофреквентен хируршки нож или уред за кратkobранова или високофреквентна дијатермија;

6) податоците за најголемите излезни вредности за препорачаните електроди;

7) предупредувањето за можните опасности ако густината на струјата при употребата на какви и да е електроди пречекори 2 mAeff/cm² (ако стимулаторот може да даде излезен напон или струја поголема од 10 V односно 10 mA од ефективната вредност).

Член 26

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/20
9 февруари 1989 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

653.

Врз основа на член 81 од Законот за стандардизација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), во спогодба со сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика, а по прибавено мислење од Сојузниот секретаријат за трговија и Сојузниот секретаријат за народна одбрана, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА УРЕДИТЕ ЗА ВЕНТИЛАЦИЈА НА БЕЛИТЕ ДРОВОВИ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите и барањата што мораат да бидат исполнети при изработката, употребата и одржувањето на уредите за вентилација на белите дробови (во натамошниот текст: уредот); постапката и начинот на означување и обележување на уредот; техничките мерки за заштита на уредот и постапката и начинот на обезбедување на определени својства и квалитет на уредот, како и поблиската содржина на техничкото упатство за уредите.

Член 2

Наведените поими, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

1) апликационен дел е излезната приклучница на уредот и сите други делови на уредот наменети за спојување на пациентот со системот за дишење во уредот;

2) излезна приклучница е дел на уредот низ кои гасовите излегуваат или влегуваат во системот за дишење во уредот;

3) систем за дишење е дел од уредот низ кој интермитентно или низ наизменична страна поминуваат гасовите, а што е во директна врска со пациентот преку апликациониот дел и во кој по потреба може да се додаде контролирана количина на други гасови;

4) уред за вентилација на белите дробови е автоматски електронски управуван уред кој е поврзан со дишниот пат на пациентот, а е наменет за подобрување или одржување на вентилацијата на белите дробови на пациентот (без додавање на анестетик).

II. ИЗРАБОТКА, УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА УРЕДОТ

Член 3

Под услов на само една грешка се сметаат во уредот сите оние дефекти на компонентите или ожичувањата што можат да предизвикаат искрење, да ја зголемат енергијата на искрењето или да ја зголемат температурата на деловите на уредот.

Член 4

Ако уредот има заштитни направи што можат да се симнат, уредот мора да има вграден индикација за намалениот степен на заштита за време додека е заштитната направа симната од уредот.

Член 5

При конструкцијата на уредот мора да се води сметка за деловите на уредот низ кои може да поминува смеса во која има вештачки додаден кислород поради нагривачкиот ефект на кислородот.

Член 6

Одводната струја низ пациентот мора да се мери од излезната приклучница односно апликациониот дел на уредот, според југословенскиот стандард JUS N.S5.005 за мерење на трајните одводни струи на електромедицински уреди односно опрема, така што сите делови на апликациониот дел што не се врзани за заштитното заземјување да се врзат заедно во една точка.

Член 7

На уредот не се применуваат барањата што се поставуваат за уредите заштитени од дејствувањето на анестетиците од класата „AP“ и класата „AP“ категорија „G“.

Член 8

Деловите на апликациониот дел на уредот што при употреба доаѓаат во допир со пациентот и не служат за за-

гревање не смеат во нормална работа да се загреваат на температура поголема од 41 °C.

Член 9

Електронските и електричните компоненти на уредот мораат да бидат одвоени од деловите на уредот во кои може да се појави акумулација на кислород.

Преградата со која се остварува условот од став 1 на овој член мора да биде затната на сите дупки, зглобови и сл.

Просторот на уредот каде што се наоѓаат електричните компоненти на уредот мора да се проветрува така што нивото на кислородот во тој простор да не може да нарасне за повеќе од 4% над нивото на кислородот во околниот воздух.

Член 10

Ако за проветрување се употребува принудна циркулација, уредот мора да има вграден аларм за случај на дефект на системот на присилна циркулација.

Член 11

Електричните кола на уредот што можат да произведат искри или да ја зголемат температурата мораат да бидат конструирани така што во нормален погон и при услов на само една грешка да ги задоволуваат следните услови:

1) површинската температура на компонентите не смее да биде поголема од 300 °C;

2) производот на ефективните вредности на напонот на празниот од и на струјата на краткиот спој да не смее да биде поголем од 10 VA.

Член 12

Уредот мора да биде конструиран така што случајно влажнење на кој и да е негов дел да не може да предизвика опасност за пациентот, ракувачот и околината.

Член 13

На уредот не смее да има повеќе од четири помошни приклучници за мрежниот напон.

Член 14

Уредот мора да има неодвоив мрежен кабел или мрежен кабел кој мора да има осигурување против случајно одвојување (извлекување).

Член 15

Ако за време на работата на уредот исчезне мрежното напојување, мора да се јави звучен аларм кој трае најмалку 120 s.

Член 16

Помошните приклучници за мрежно напојување на уредот мораат да бидат изведени така што да можат да ги прифатат стандардните мрежни штекери.

Член 17

Уредот и секоја помошна приклучница за мрежно напојување мораат да имаат засебен мрежен осигурувач.

Член 18

Уредот не смее да биде од класа III.

III. ОЗНАЧУВАЊЕ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА УРЕДОТ

Член 19

Податоците за струјата на напојување на уредот мораат да бидат означени во ампери за уредот и посебно како збир на струјата на напојување за уредот и помошните приклучници за мрежно напојување.

Член 20

Секоја помошна приклучница за мрежно напојување на уредот мора да има засебна ознака на дозволеното оптоварување во ампери.

IV. ПОБЛИСКА СОДРЖИНА НА ТЕХНИЧКОТО УПАТСТВО

Член 21

Техничкото упатство за уредите, освен податоците утврдени во прописот за поблиската содржина на техничкото упатство, со кое мораат да бидат снабдени електро-медицинските уреди и опрема, мора да содржи:

- 1) предупредување дека уредот не е предвиден за употреба со запални анестетици;
- 2) предупредување дека не смеат да се употребуваат антистатички или електрични спроводни цевки односно доводи;
- 3) предупредување за времето на работа и на одржување на уредот ако уредот има внатрешен извор на напојување;
- 4) предупредување ако работата на уредот може да биде смекавана со дејствување на надворешни електро-магнетски полиња, на пример на високофреквентен хируршки нож, дефибрилатор, уред за кратkobраново загревање и сл.;
- 5) опис на начинот на проверка на исправноста на сите вградени аларми;
- 6) предупредување дека, во случај на дефект на водот за заштитно заземјување, може да дојде до зголемување на опасноста од електричен удар ако уредот има помошни приклучници за мрежно напојување што можат да ги прифатат стандардните мрежни штекери.

Член 22

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/21
9 февруари 1989 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

654.

Врз основа на член 6 од Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/89), Сојузниот секретаријат за финансии донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДНЕВНИЦАТА ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ И НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО

1. Височината на дневницата за службено патување за работник, за раководен работник и функционер, се утврдува во износ од 120.000 динари.
2. Височината на надоместот на трошоците поради одвоен живот од семејството на работникот, на раководниот работник и на функционерот, се утврдува во износ од 1.000.000 динари.
3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јули 1989 година.

Бр. 7-8483/1
30 јуни 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Бранимир Зекав, с. р.

655.

Врз основа на член 9 став 4 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941.“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), член 10а став 4 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85) и член 10 став 4 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 године („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС ДО КОЈ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ПЕНЗИЈАТА И ДОДАТОКОТ КОН ПЕНЗИЈАТА

1. Највисокиот износ до кој може да се определи пензијата и додатокот кон пензијата, во смисла на член 9 став 3 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“, член 10а став 3 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој и член 10 став 3 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година, се утврдува, од 1 мај 1989 година, во височина од 9.212.710 динари, а од 1 јуни 1989 година – во височина од 11.201.780 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 442/89
11 јули 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за труд, здравство,
боречки прашања и
социјална политика,
Радиша Гачиќ, с. р.

656.

Врз основа на член 49 став 4 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/81, 41/83 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ИЗНОСИ НА ЛИЧНАТА ИНВАЛИДНИНА, НА СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА И НА ЗГОЛЕМЕНАТА СЕМЕЈНА ИНВАЛИДНИНА, НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ И НА ОРТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК ВО 1989 ГОДИНА

1. Месечните парични износи на личната инвалиднина, на семејната инвалиднина и на зголемената семејна инвалиднина, на додатокот за неа и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додаток, утврдени со Наредбата за конечно утврдување на месечните парични износи на личната инвалиднина, на семејната инвалиднина и на зголемената семејна инвалиднина, на додатокот за неа и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додаток за 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се зголемуваат според порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за првите четири месеци 1989 година во однос на 1988 година за 202,6% и од 1 јануари 1989 година изнесуваат:

I) личната инвалиднина	
Група	Динари
I	2.174.300
II	1.575.730

	Динари
III	1.192.150
IV	880.380
V	626.870
VI	388.540
VII	262.870
VIII	126.760
IX	94.590
X	63.940
2) семејната инвалиднина и зголемената семејна инвалиднина:	
- за еден корисник на семејна инвалиднина (член 36 став 2 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци)	141.560
- за еден корисник на семејна инвалиднина што тоа право го остварува како член на семејството на паднат борец (член 36 став 3 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци)	283.080
- зголемената семејна инвалиднина (член 39 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци)	754.930
3) додатокот за нега и помош од страна на друго лице:	
- за прв степен	1.864.020
- за втор степен	1.433.960
- за трет степен	1.003.880
4) ортопедскиот додаток:	
- за прв степен	629.010
- за втор степен	480.070
- за трет степен	309.200
- за четврти степен	149.600
2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.	

Бр. 1364
30 јуни 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за труд, здравство, борецки
прашања и социјална
политика,
Радиша Гачиќ, с. р.

657.

Врз основа на член 24 став 6 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85) и член 25 став 6 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, борецки прашања и социјална политика издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1989 ГОДИНА

1. Височината на основот за определување на постојаното месечно парично примање според Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година, утврдена со Наредбата за конечно утврдување на височината на основот за определување на постојаното месечно парично примање за 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се зголемува според порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за првите четири месеци 1989 година во однос на 1988 година за 202,6% и од 1 јануари 1989 година изнесува 1,516.040 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

5/1 Бр. 1367
28 јуни 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за труд, здравство, борецки
прашања и социјална
политика,
Радиша Гачиќ, с. р.

658.

Врз основа на член 3а став 4 од Законот за борецкиот додаток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 33/76, 32/81, 68/81 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, борецки прашања и социјална политика издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БОРЕЦКИОТ ДОДАТОК ВО 1989 ГОДИНА

1. Височината на основот за определување на борецкиот додаток, утврдена со Наредбата за конечно утврдување на основот за определување на борецкиот додаток за 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се зголемува според порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за првите четири месеци 1989 година во однос на 1988 година за 202,6% и од 1 јануари 1989 година изнесува 1,516.040 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

5/1 Бр. 1366
28 јуни 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за труд, здравство, борецки
прашања и социјална
политика,
Радиша Гачиќ, с. р.

659.

Врз основа на член 18 став 6 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, борецки прашања и социјална политика издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1989 ГОДИНА

1. Височината на постојаното месечно парично примање според Законот за основните права на лицата одликувани со Орденот на народен херој, утврдена со Наредбата за конечно утврдување на височината на постојаното парично примање за 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се зголемува според порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за првите четири месеци 1989 година во однос на 1988 година за 202,6% и од 1 јануари 1989 година изнесува 1,516.040 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

5/1 Бр. 1365
28 јуни 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за труд, здравство, борецки
прашања и социјална
политика,
Радиша Гачиќ, с. р.

660.

Врз основа на член 16 и член 80 став 1 точка 10 од Законот за Народната банка на Југославија и за единствено-то монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/89) Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ, НАПЛАТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА КАМАТАТА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА, НА НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НА НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ

1. Во Одлуката за начинот на пресметување, наплатување и плаќање на каматата на Народната банка на Југославија, на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/89), по точка 6 се додава нова точка 6а, која гласи:

„6а. По исклучок од одредбата на точка 2 став 2 од оваа одлука, на определени кредити од примарната емисија дадени на банките, почнувајќи од 1 јули 1989 година, народните банки наплатуваат камата, и тоа:

- на кредитите за производство на пченица, пченка, сончоглед, соја, маслодајна репка, маслинки, шеќерна репка, оризова арпа и тутун од родот на 1989 година - најдоцна во роковите за враќање на кредитите што банките им ги дале на крајните корисници за тие пченици, утврдени во точка 14 на Одлуката за условите за давање на реесконтни кредити на банките во 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 40/89),

- на кредитите за сезонски залихи на пченица, пченка, маслодајни култури - сурово масло за јадење, шеќерна репка - шеќер, оризова арпа - ориз и тутун - во согласност со динамиката на намалувањето на кредитите за тие залихи, а најдоцна во роковите за враќање на кредитите што банките им ги дале на крајните корисници за тие пменици утврдени во точка 17 на Одлуката за условите за давање на реесконтни кредити на банките во 1989 година.”

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 66
12 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

661.

Врз основа на член 10 став 3 точка 5, член 15 став 1 точка 2 и член 80 став 1 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/89), во согласност со одредбите на Одлуката за целиите и задачите на заедничката монетарна политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 77/88 и 38/89), советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ НА РЕЕСКОТНИ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ВО 1989 ГОДИНА

1. Во Одлуката за условите за давање на реесконтни кредити на банките во 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 40/89), во точка 6 став 1 во одредбата под 12 по

зборот: „живина” се бришат зборовите: „(пилиња, гуски, патки и мисирки)”.

Во точка 14 став 1 по зборот: „пченица” се бришат зборовите: „(меркантилна и семенска)”, по зборот: „пченка” се бришат зборовите: „(меркантилна и семенска)”, а по зборот: „сончоглед” се бришат зборовите: „(меркантилен и семенски)”.

Во точка 14 ставот 3 се брише.

Во точка 16 став 1 по зборот: „живина” се бришат зборовите: „(пилиња, гуски, патки и мисирки)”.

Во точка 17 став 1 во одредбата под 1 и под 2 се брише зборот: „меркантилна”.

Во точка 17 став 2-одредбата под 2 се брише.

Во точка 19 став 1 по зборот: „резерви” се брише зборот: „меркантилна”, а по зборовите: „масло за јадење”, се бришат зборовите: „меркантилна и семенска”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 67
12 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

662.

Врз основа на член 6 од Општествениот договор за измени и дополненија на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправни уредување на односите во стекнувањето и распределбата на доходот во Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/89), Координациониот одбор за следење на спроведувањето на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправни уредување на односите во стекнувањето и распределбата на доходот во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, објавува

ПОКАЗАТЕЛИ

ЗА ОПШТЕСТВЕНО НАСОЧУВАЊЕ НА РАСПРЕДЕЛБАТА НА ДОХОДОТ И НА ДОБИВКАТА ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-ЈУНИ 1989 ГОДИНА

1. Планираниот просечен месечен бруто личен доход по работник во стопанството на СФРЈ изнесува 2,710.000 динари.

2. Планираните појдовни големини на стапките на акумулативноста на ниво на стопанството на СФРЈ, на стопанските области и на гранките на дејности изнесуваат:

Шифра на дејноста	НАЗИВ НА ДЕЈНОСТА	I-VI 89
	ВКУПНО СТОПАНСТВО	3,95
01	ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО	4,44
0101	Електростопанство	1,30
0102	Производство на јаглен	2,00
0103	Преработка на јаглен	0,01
0104	Производство на нафта и гас	2,14
0105	Производство на нафтени деривати	6,02
0106	Производство на железна руда	0,03
0107	Црна металургија	1,92
0108	Производ. на руди на обоени метали	4,15
0109	Производство на обоени метали	5,54
0110	Преработка на обоени метали	5,70
0111	Производство на неметали	2,78
0112	Преработка на неметали	7,07
0113	Металопреработувачка дејност	5,96
0114	Машиноградба	6,69
0115	Производство на сообраќајни средства	5,08

Шифра на дејноста	НАЗИВ НА ДЕЈНОСТА	I-VI 89
0116	Бродоградба	7,50
0117	Произв. на ел. маш. и апарати	9,40
0118	Произв. на хем. производи	7,66
0119	Преработка на хемиски производи	10,29
0120	Произв. на камен и песок	3,61
0121	Произв. на градеж. материјали	3,07
0122	Произв. на режана граѓа и плочи	7,10
0123	Произв. на фин. произв. од дрво	5,63
0124	Произв. и прераб. на хартија	6,40
0125	Произв. на предива и ткаенини	6,22
0126	Произв. на гот. текст. производи	7,30
0127	Произв. на кожа и крзно	6,50
0128	Произв. на кожни обувки и галантерија	3,97
0129	Преработка на каучук	9,16
0130	Произв. на прехранбени производи	3,23
0131	Производство на пијачки	1,81
0132	Производство на добиточка храна	4,87
0133	Производ. и преработка на тутун	3,92
0134	Графичка дејност	5,14
0135	Доработка, прераб. и произв. на сур. од отпад	13,95
0139	Производство на разни производи	12,38
02	ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РИБАРСТВО	1,09
03	ШУМАРСТВО	2,89
04	ВОДОСТОПАНСТВО	0,71
05	ГРАДЕЖНИШТВО	3,59
06	СООБРАЌАЈ И ВРСКИ	3,12
0601	Железнички сообраќај	0,07
0602	Поморски сообраќај	8,76
0603	Речен и езерски сообраќај	1,27
0604	Воздушен сообраќај	2,56
0607	Цевоводен транспорт	2,50
0609	ПТТ сообраќај	3,10
07	ТРГОВИЈА	9,66
08	УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ	1,29
09	ЗАНАЕТЧИСТВО	8,48

П. бр. 1631/1
6 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Координациониот одбор,
д-р Марјан Рожич, с. р.

663.

Врз основа на член 84 точ. 1 до 3 од Законот за сметководството („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/89 и 35/89), Сојузниот завод за статистика утврдува и објавува

КОЕФИЦИЕНТИ

НА РАСТЕЖОТ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ВО ЈУНИ 1989 ГОДИНА ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ И ДРУГИТЕ СРЕДСТВА

1. Месечниот коефициент на растежот на цените на производителите на индустриски производи во јуни во однос на мај 1989 година е 0,304.

2. Коефициентот на растежот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на јуни е 2,643.

3. Коефициентот на просечниот месечен растеж на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на јуни е 0,240.

Бр. 001-2800/1
5 јули 1989 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за статистика,
д-р Драгутин Груповиќ, с. р.

664.

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, Собранието на СР Босна и Херцеговина, Собранието на СР Македонија, Собранието на СР Словенија, Собранието на СР Србија, Собранието на САН Војводина, Собранието на САН Косово, Саборот на СР Хрватска, Собранието на СР Црна Гора, Сојузот на самоуправните интересни заедници за патишта на Југославија Самоуправната интересна заедница за магистрални патишта на СР Босна и Херцеговина, Самоуправната интересна заедница за патишта на СР Македонија, Заедницата за патишта на Словенија, Републичката самоуправна интересна заедница за патишта на СР Србија, Самоуправната интересна заедница за патишта на САН Војводина, Самоуправната интересна заедница за магистрални и регионални патишта на САН Косово, Самоуправната интересна заедница за патишта на СР Хрватска и Републичката самоуправна интересна заедница за патишта на СР Црна Гора, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДБА НА ПАТИШТА

Член 1

Тргувајќи од развојната политика во областа на сообраќајот утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година и Долгорочната програма за економска стабилизација во областа на сообраќајот, учесниците на овој општествен договор (во натамошниот текст: Договорот) ги утврдуваат изворите на средства за одржување, реконструкција и изградба на патиштата.

Член 2

Учесниците на Договорот се согласни дека, во рамките на своите права и должности, ќе преземаат мерки за обезбедување на поголемо учество на директните корисници на патиштата во покривањето на трошоците за проста репродукција на патиштата заради зачувување на постојната патна мрежа и безбедно одвивање на сообраќајот.

Собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини, како учесници на овој договор, се согласни дека со своите прописи ќе предвидат под проста репродукција на патиштата да се подразбира теквното и инвестиционото одржување со кое се обезбедува зачувување на проектираната состојба на патот.

Член 3

Учесниците на Договорот се согласни дека, во рамките на своите права и должности, ќе преземат мерки средствата за проста репродукција на патиштата да се обезбедат од приходите што се остваруваат од единствениот надомест за патишта што се пресметува и наплатува кон цената на нафтените деривати од надоместите што ги плаќаат корисниците на патиштата.

Под надомест што ги плаќаат корисниците на патиштата од став 1 на овој член се подразбираат:

- 1) надоместот на друмските моторни и приклучни возила што се плаќа при регистрацијата на тие возила;
- 2) надоместот за вонредна употреба на патиштата (вонреден превоз);
- 3) посебниот надомест за употреба на определен пат или негов дел (патарина);
- 4) надоместот на странските друмски моторни возила;
- 5) надоместот за користење на земјиште;
- 6) надоместот за патиштата што се плаќа во годишен износ за друмските возила кои за погон не користаат бензин и дизел-гориво, туку други видови енергија.

Член 4

Учесниците на Договорот се согласни да се воведат единствен надомест за патиштата што се пресметува и наплатува кон цената на нафтените деривати во форма на стапка која се засметува на основницата што ја сочинува

производителската цена зголемена за зависните трошоци и учеството за покривање на трошоците на прометот на мало, а што не може да биде помала од 47% кај бензинот односно 54% кај дизел-горивото.

Член 5

Учесниците на Договорот се согласни дека, во рамките на своите права и должности, ќе преземат мерки за обезбедување средства за проста репродукција на патиштата.

Самоуправните интересни заедници за патишта се согласни дека, во рамките на Сојузот на самоуправните интересни заедници за патишта на Југославија, ќе утврдат единствена методологија врз основа на која ќе ги утврдуваат стандардите на тековното и инвестиционото одржување на патиштата.

Член 6

Собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини, како учесници на Договорот, се согласни, во рамките на своите права и должности, да преземат мерки, за друмските возила што за погон не користат бензин и дизел-гориво, туку други видови енергија, да се утврди посебен надомест во годишен паушален износ чијашто височина ќе се утврдува врз основа на просечната годишна помината километража на одделни категории возила, а ќе се наплатува при регистрацијата на возилата.

Член 7

Собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини, како учесници на овој договор, ќе преземат мерки и активности прашањето за надоместот за патиштата на друмските моторни и приклучни возила да го уредуваат собранијата на самоуправните интересни заедници за патишта на републиките и автономните покраини, со претходно давање мислење од извршните совети.

Самоуправните интересни заедници за патишта на републиките и автономните покраини, како учесници на Договорот, се согласни дека во рамките на собранието на Сојузот на самоуправните интересни заедници за патишта на Југославија ќе го утврдуваат најнискиот износ на надоместите за патишта од став 1 на овој член и дека тие надомести ќе ги валоризираат најмалку еднаш годишно во согласност со движењето на цените на производите и услугите, врз основа на податоците на Сојузниот завод за статистика.

Самоуправните интересни заедници за патишта на републиките и автономните покраини се согласни надоместот за патишта на друмските моторни и приклучни возила, што се плаќа при нивната регистрација, да се утврдува врз основа на следните најниски односи:

1. Патнички возила – 900 cm ³	1,00
901 – 1350 cm ³	1,92
1351 – 1800 cm ³	2,84
1801 – 2500 cm ³	5,60
2501 – 3150 cm ³	8,36
3151 – cm ³	11,12
2. Мотоцикли – 125 cm ³	0,35
126 – 250 cm ³	0,63
251 – 500 cm ³	0,82
501 – 1000 cm ³	1,18
1001 –	1,18
3. Товарни возила	
а) камиони, камионети, комби	
1 kN	2,56
3 kN	7,52
5 kN	14,34
7 kN	21,15
11 kN	33,20
15 kN	60,80
4. Автобуси, комбибуси	
9 седишта	3,39
30 седишта	11,12
45 седишта	16,64
(по седиште)	0,37
5. Работни возила	
по возило	0,83

6. Приклучни возила:

а) товарни приколки	
1 kN	1,66
3 kN	4,97
5 kN	9,60
7 kN	14,24
10 kN	21,86
б) автобуски приколки	
9 седишта	2,59
30 седишта	8,64
45 седишта	12,96
(по седиште)	0,10
в) работни приколки	0,48

7. Влечни возила

а) трактори	
– 20 kW	1,00
21 – 30 kW	1,28
31 – 47 kW	1,55
48 – kW	1,92

б) влекачи

7 kN	20,80
10 kN	25,10
15 kN	38,90
20 kN	54,54
26 kN	75,52

8. Специјални возила

по возило	9,96
-----------------	------

Член 8

Самоуправните интересни заедници за патишта на републиките и автономните покраини, како учеснички на Договорот, се согласни дека ќе склучат самоуправни спогодба во рамките на Сојузот на самоуправните интересни заедници за патишта на Југославија, со која ќе ја утврдат единствената височина на надоместите за вонредна употреба на пат (вонреден превоз) и најнискиот износ на посебните надомести за употреба на определени патишта или на нивни делови и дека со таа самоуправни спогодба ќе предвидат обврска за усогласување на височината на тие надомести со движењето на цените на производите и услугите, врз основа на податоците од Сојузниот завод за статистика.

Член 9

Учесниците на Договорот се согласни дека, во рамките на своите права и должности, ќе преземаат мерки средствата за проширена репродукција на патиштата да се обезбедуваат од следните извори:

1) остварените приходи од единствениот надомест за патишта што се пресметува и наплатува кон малопродажната цена на бензинот и на дизел-горивото во прометот;

2) самоуправни здружените средства;

3) самопридонесите на граѓаните;

4) средствата на општествено-политичките заедници;

5) домашните и странските кредити;

6) средствата од заеднички вложувања;

7) други извори.

Собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини, како учесници на овој договор, се согласни дека со своите прописи ќе предвидат под проширена репродукција на патиштата да се подразбира изградбата и реконструкцијата на патиштата.

Член 10

Учесниците на овој договор се согласни, во рамките на своите права и должности, да преземат мерки со кои ќе се обезбеди единствениот надомест за патишта што се пресметува и наплатува кон малопродажната цена на дизел-горивото да се зголеми така што да се изедначи со единствениот надомест за патиштата што се пресметува и наплатува кон малопродажните цени на моторниот бензин изразени во динари по литар.

Член 11

Измените и дополненијата на овој договор се вршат по постапката според која е склучен овој договор.

Член 12

Овој договор се смета како склучен кога ќе го потпишат овластените претставници на учесниците.

- За Собранието на СФРЈ,
д-р Миран Мејак, с. р.
- За Собранието на СР Босна и Херцеговина,
Триво Маринковиќ, с. р.
- За Собранието на СР Македонија,
Андреј Токарев, с. р.
- За Собранието на СР Словенија,
Милан Јеленич, с. р.
- За Собранието на СР Србија,
Крста Аврамовиќ, с. р.
- За Собранието на САП Војводина,
Јанаш Мајор, с. р.
- За Саборот на САП Косово,
Хисен Бериша, с. р.
- За Собранието на СР Хрватска,
д-р Иван Бриелиќ, с. р.
- За Собранието на СР Црна Гора,
Јован Михаиловиќ, с. р.
- За Сојузот на СИЗ-овите за патишта на
Југославија,
Викентие Капларевиќ, с. р.
- За СИЗ за магистрални патишта на СР
Босна и Херцеговина,
Јосип Папо, с. р.
- За СИЗ за патишта на СР Македонија,
Стевица Божиноски, с. р.
- За Заедницата за патишта на Словенија,
Кристина Славич, с. р.
- За Републичката СИЗ за патишта на СР
Србија,
Миленко Гвозденовиќ, с. р.
- За СИЗ за патишта на САП Војводина,
м-р Антун Чувардиќ, с. р.
- За СИЗ за магистрални и регионални
патишта на САП Косово,
Керим Керими, с. р.
- За СИЗ за патишта на СР Хрватска,
Љубо Трго, с. р.
- За Републичката СИЗ за патишта на СР
Црна Гора,
Дејан Дробњак, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА СПРОТИВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 12 ОД ЗАКОНОТ НА СР ХРВАТСКА ЗА ДРУМОВИТЕ И ЧЛЕН 2 СТАВ 1 ТОЧКА 10 ОД ЗАКОНОТ НА СР ХРВАТСКА ЗА КОМУНАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ СО ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

1. „Цесте-Загреб“ - Работна организација за одржување на друмовите и улиците на град Загреб, во Загреб, поднесе до Уставниот суд на Југославија предлог за оценување на спротивноста на одредбите на член 12 од За-

колот за друмовите („Народне новине“, бр. 29/84, 47/86 и 24/87) и член 2 став 1 точка 10 од Законот за комуналните дејности („Народне новине“, бр. 15/79 и 18/79) со одредбите на член 13 став 1 и член 10 став 1 од Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/88).

Работната организација „Цесте-Загреб“ смета дека оспорените одредби од наведените закони на СР Хрватска се во спротивност со Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата, поради тоа што од тие одредби, по нејзиното мислење, произлегува дека сите улици во населбите не спаѓаат во јавни патишта, како што е тоа со тој сојузен закон пропишано.

2. Со оспорената одредба на член 12 став 1 од Законот за друмовите е пропишано дека улиците во градот или во друго населено место, со функција на магистрален, регионален или локален друм се сметаат, во смисла на тој закон, како магистрален, регионален односно локален друм, а со одредбата на член 2 став 1 точка 10 од Законот за комуналните дејности е пропишано дека во комунална дејност спаѓаат уредувањето и одржувањето на друмовите, улиците, плоштадите и патиштата.

3. Со одредбата на член 281 став 1 точка 11 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека федерацијата, преку сојузните органи, ги уредува основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата.

Со одредбите на член 13 од Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата е пропишано дека мрежата на јавните патишта, зависно од нивното општествено и стопанско значење, ја сочинуваат магистралните, регионалните и локалните патишта, како и улиците во населбите, а со одредбата на член 10 став 1 точка 2 од тој закон е пропишано кое значење го има поимот „јавен пат“, кој е употребен во тој закон.

По оцената на Уставниот суд на Југославија, со оспорените одредби од наведените закони на СР Хрватска, како ниту со другите одредби на тие закони, не е пропишано, ниту тоа од нив произлегува, дека улиците во населбите не се јавни патишта. Со оспорените и со други одредби од наведените закони на СР Хрватска не се пропишани какви и да било технички и други нормативи за изградба и одржување на улиците во населбите што се од значење за безбедноста на сообраќајот, што би им биле спротивни на нормативите што за тие патишта се утврдени со Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата.

За оценување дали оспорените одредби од наведените закони на СР Хрватска се во спротивност со Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата, по сфаќањето на Уставниот суд на Југославија, е битно дали со тие одредби условите во поглед на обезбедувањето сигурност во сообраќајот што мораат да ги исполнуваат улиците во населбите се уредени поинаку отколку што тие се уредени со наведениот сојузен закон, а не тоа дали со оспорените одредби од наведените закони на СР Хрватска е утврдено дека изградбата и одржувањето на сите или на одделни улици спаѓаат во комунална или некоја друга дејност, односно дека изградбата и одржувањето на определени улици спаѓаат во една, а на определени улици во друга дејност, и дали улиците во населбите се уредени со одредбите на еден или со одредбите на два или повеќе закони.

Тргувајќи од тоа сфаќање и од изложената содржина на оспорените одредби од наведените закони на СР Хрватска, Уставниот суд на Југославија не најде дека тие се во спротивност со Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата.

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 37 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 15 февруари 1989 година, без одржување на јавна расправа, донесе

Одлука

Се одбива предлогот на „Цесте-Загреб“, од Загреб, да се утврди дека одредбите на член 12 од Законот на СР Хрватска за друмовите и член 2 став 1 точка 10 од Законот на СР Хрватска за комуналните дејности се во спротивност со Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата.

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во следниот состав: претседател на Судот д-р Бранислав Ивановиќ и су-

дии: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски, д-р Александар Фира, д-р Омер Ибрахимагиќ, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Велко Марковиќ, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ и Душан Штрбац.

Уставен суд на Југославија
У бр. 242/86
15 февруари 1989 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Бранислав Ивановиќ, с. р.

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 17, 22, 35 И 36 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДБОЈКАШКИОТ СОЈУЗ НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Академскиот одбојкашки клуб „Младост-Монтер“ и Одбојкашкиот клуб „Вијадукт“ во Загреб, поведоа пред Уставниот суд на Југославија постапка за оценување на уставноста на одредбите на чл. 17, 22, 35 и 36 од Правилникот за регистрација на основните организации и на членовите на Одбојкашкиот сојуз на Југославија, од 10 октомври 1987 година.

2. Предлагачите сметаат дека оспорените одредби на наведениот правилник, со кои е уредено правото на клубот на надомест за преминување на играчи во друг клуб и обврската на играчот во моментот кога ќе наполни 18 години старост да потпише договор со матичниот клуб, со кој се обврзува дека ќе биде член на клубот определено време и дека во тоа време ќе се натпреварува за клубот, не се согласни со Уставот на СФРЈ.

2. Со оспорените одредби на наведениот правилник е уредено дека член на клубот може да го промени клубот доколку поминал четири години по полнолетството во додатошниот клуб, или пократко време по спогодба со клубот, како и преодниот рок во кој се врши промена на членството (член 17); промена на членството во клубовите на сојузен, како и на понизок степен на натпреварување, може да се врши со обесштетување кое согласно го утврдуваат клубовите меѓу себе, врз основа на критериумите што секоја година ги утврдува Претседателството на Одбојкашкиот сојуз на Југославија (член 22); врвните спортисти на Првата сојузна лига сите права и обврски со своите клубови ги регулираат со меѓусебен договор, во кој се утврдува обврската за останување во клубот определено време, кое не може да биде пократко од една година, ниту подолго од четири години (член 35); и дека играчите до 18 години, доколку имаат склучен договор со клубот за меѓусебните права и обврски (договор за стипендирање и сл.), можат да го променат клубот секоја година во преодниот рок, од 1 до 10 јули (член 36).

3. Одбојкашкиот сојуз на Југославија во одговорот на предлогот за поведување постапка за оценување на уставноста на оспорените одредби од наведениот правилник наведе дека при донесувањето на тој правилник тргнуваат и од ставовите и оцените на Уставниот суд на Југославија заземени при одлучувањето за идентични одредби од слични самоуправни акти на другите спортски организации и дека на тој начин го усогласи наведениот правилник со Уставот на СФРЈ. Во одговорот, понатаму, истакна дека од оспорените одредби на наведениот правилник не произлегува дека односите меѓу клубот и играчот се уредени на штета на играчот, туку дека тие односи се засноваат врз основа на обврските што заемно ги презеле и клубот и играчите односно дека нивните меѓусебни односи спогодбено се уредени. Поради тоа Одбојкашкиот сојуз на Југославија смета дека оспорените одредби на наведениот правилник се во согласност со Уставот на СФРЈ.

4. Со одредбата на Оддел IV став 10 од Основните начела на Уставот на СФРЈ е утврдено дека работните луѓе и граѓаните слободно се здружуваат во општествени орга-

низации и здруженија на граѓани, како составен дел на политичкиот систем, заради остварување и усогласување на своите интереси и самоуправни права во согласност со општите интереси на социјалистичкото општество и заради вршење на определени општествени работи и развивање на разновидни активности, а со одредбата на член 167 став 1 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека е загарантирана слободата на здружување.

Со одредбата на член 153 став 2 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека слободите и правата на човекот и граѓаниот се ограничени само со еднакви слободи и права на другите и со интересите на социјалистичката заедница утврдени со Устав, а со одредбата на член 154 став 1 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека граѓаните се еднакви во правата и должностите, без оглед на општествената положба.

Тргнувајќи од наведените одредби на Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија смета дека со одредбата на член 17 став 2 од наведениот правилник, со која играчите се обврзуваат со денот на стекнувањето полнолетство да склучат договори со матичниот клуб доколку не презеле обврска дека ќе останат во клубот (договор за стипендирање и сл.), им се ускратува на играчите правото на слобода на избор на клубот во кој ќе го продолжат натпреварувањето. Бидејќи натпреварувањето е еден од основните мотиви за здружување на играчите во клубови, по оцената на Уставниот суд на Југославија, со оспорената одредба на наведениот правилник е нарушено начелото на слобода на здружување и начелото на еднаквост на граѓаните во правата и должностите, утврдени со Уставот на СФРЈ. Поради тоа Уставниот суд на Југославија смета дека оспорената одредба на наведениот правилник не е согласна со Уставот на СФРЈ.

Уставниот суд на Југославија не наоѓа дека другите оспорени одредби на наведениот правилник, со кои е утврдено дека клубовите имаат право на парични давања и побарувања по основ на преминување на играчи во друг клуб, и дека тие давања го опфаќаат износот на стипендијата за школување или усовршување на играчите, износот на додатокоот за спортско усовршување на играчите, износот на посебниот надомест за вложените средства за решавање на станбениот проблем на играчите и др., се несогласни со Уставот на СФРЈ.

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ, член 35 и член 36, ст. 2 и 3 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 9 мај 1989 година, донесе

Одлука

1. Се укинува одредбата на член 17 став 2 од Правилникот за регистрација на основните организации и на членовите на Одбојкашкиот сојуз на Југославија, од 10 октомври 1987 година.

2. Се одбива предлогот на Академскиот одбојкашки клуб „Младост-Монтер“ и на Одбојкашкиот клуб „Вијадукт“ во Загреб за оценување на уставноста на оспорените одредби на член 17 ст. 1 и 3, чл. 22, 35 и 36 од Правилникот за регистрација на основните организации и на членовите на Одбојкашкиот сојуз на Југославија, од 10 октомври 1987 година.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

4. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: д-р Бранислав Ивановиќ, претседател на Уставниот суд на Југославија, и судиите: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски, д-р Александар Фира, д-р Омер Ибрахимагиќ, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Велко Марковиќ, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ и Душан Штрбац.

У бр. 275/88
9 мај 1989 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд
на Југославија,
д-р Бранислав Ивановиќ, с. р.

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ТОЧКА Б ОД ЦЕНОВНИКОТ ЗА БАЖДАРЕЊЕ И ЗАМЕНА НА ВОДОМЕРИ, ЗА ПОПРАВКА НА ВОДОВОДНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ И ЗА ДРУГИ УСЛУГИ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА КОМУНАЛНИ И ЗАНАЕТЧИСКИ УСЛУГИ „ПАРАКИН” – ООЗТ „ВОДОВОД”

1. По повод иницијативата на Милија Петровиќ, од Параќин, Уставниот суд на Југославија поведе постапка за оценување на законитоста на одредбата на точка Б од Ценовникот за баждарење и замена на водомери, за поправка на водоводните инсталации и за други услуги на Работната организација за комунални и занаетчиски услуги „Параќин” – ООЗТ „Водовод” од 23 јуни 1986 година, бидејќи оцени дека основано се поставува прашањето дали оспорените одредби се во согласност со одредбата на член 41 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84), бидејќи со тие одредби е пропишано трошоците за редовно баждарење да ги поднесува сопственикот односно корисникот на водомерот, а не организацијата што ја продава водата.

2. Со оспорените одредби на наведениот ценовник е утврдена обврска за корисниците и за сопствениците на водомери да плаќаат надомест за баждарење на водомерите.

Со одредбата на член 41 став 5 од Законот за мерните единици и мерилата е пропишано за периодичниот преглед на водомерите да се грижат организациите на здружен труд што ја продаваат водата без оглед на тоа кој е имател на водомерот.

3. Работната организација за комунални и занаетчиски услуги „Параќин” – ООЗТ „Водовод”, во одговорот на решението на Уставниот суд на Југославија за поведување постапка, наведе дека оспорената одредба на наведениот ценовник не е изменета поради тоа што надлежниот општински орган не дозволи трошоците за баждарење на водомерот да се засметуваат во цената на водата.

4. Според оцената на Уставниот суд на Југославија, со одредбата на член 41 став 5 од Законот за мерните единици и мерилата е утврдена обврска на организациите на здружен труд што ја продаваат водата да ги поднесуваат трошоците за баждарење и затоа оспорената одредба на наведениот ценовник, со која е пропишано трошоците за баждарење да ги поднесуваат корисниците и сопствениците на водомери, е во спротивност со таа одредба на Законот за мерните единици и мерилата.

5. Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 17 мај 1989 година, врз основа на член 373 од Уставот на СФРЈ и член 35 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, едногласно донесе

Одлука

1. Се укинуваат одредбите на точка Б од Ценовникот за баждарење и замена на водомери, за поправка на водоводни инсталации и за други услуги на Работната организација за комунални и занаетчиски услуги „Параќин” ООЗТ „Водовод”.

2. Одлуката ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ” и во Работната организација за комунални и занаетчиски услуги „Параќин”.

Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија во состав: претседател на Судот Душан Штрбац и судиите: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски, д-р Александар Фира, д-р Омер Ибрахимагиќ, д-р Бранислав Ивановиќ, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник и Милосав Стијовиќ.

У бр. 171/88
17 мај 1989 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија
Душан Штрбац, с. р.

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕННО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДИ

1. Работната организација „Металопрераѓивачка индустрија МИП”, од Куприја, и Работната организација за внатрешна трговија „Металсервис” – Основна организација на здружен труд „Крагуевац”, од Крагуевац, поднесоа предлог до Уставниот суд на Југославија за оценување на уставноста на Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства за бруто лични доходи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 31/88).

Овластените предлагачи сметаат дека наведениот закон не е согласен со Уставот на СФРЈ поради тоа што со тој закон се нарушува начелото за распределба според трудот и што, по нивното мислење, наведениот закон има повратно дејство.

2. Со оспорениот закон е пропишано дека на корисниците на општествени средства привремено им се ограничува располагањето со дел од општествените средства за исплата на бруто личните доходи за 1988 година, а тоа ограничување е утврдено на тој начин што за определени пресметковни периоди е утврден процентот на зголемувањето кој се става во однос со исплатените лични доходи во определениот пресметковен период од претходната 1987 година.

Со одредбите на член 11 од оспорениот закон е пропишано дека корисникот на општествени средства ќе ги намали бруто личните доходи до крајот на пресметковниот период за износот на повеќе исплатените бруто лични доходи во однос на ограничувањето утврдено со тој закон.

3. Со одредбата на член 267 став 1 alineја 3 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека со сојузен закон може, кога е тоа неопходно заради спречување и отстранување на поголеми растројства во стопанството, да се пропише привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за потрошувачка од страна на организации на здружен труд, самоуправни интересовни заедници и други самоуправни организации и заедници.

Со одредбите на член 211 ст. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека законите и другите прописи и општи акти на органите на општествено-политичките заедници не можат да имаат повратно дејство и дека само со закон може да се определи одделни негови одредби, ако тоа го бара општиот интерес, да имаат повратно дејство.

Тргувајќи од одредбата на член 267 став 1 alineја 3 од Уставот на СФРЈ, по оцената на Уставниот суд на Југославија, со сојузен закон можеше да се пропише привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за потрошувачка заради отстранување на поголеми растројства во стопанството.

Со наведениот закон пропишаното ограничување на личните доходи, по оцената на Судот, нема повратно дејство, бидејќи конечна пресметка на личните доходи се врши при утврдувањето на завршната сметка, како што е тоа пропишано со одредбите на член 135 од Законот за здружениот труд и со другите прописи со кои е уреден начинот на пресметка на личните доходи.

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 35 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 22 март 1989 година, донесе

Одлука

Се одбива предлогот да се утврди дека одредбите на Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства за бруто лични доходи не се согласни со Уставот на СФРЈ.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседател на Судот д-р Бранислав Ивановиќ и членови на Судот: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски, д-р Александар Фира, д-р Омер Ибрахимагиќ, Димче Козаров, д-р Иван

Кристан, Белько Марковиќ, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ и Душан Штрбац.

У-бр. 249/88 и У-262/88
22 март 1989 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија
д-р Бранислав Ивановиќ, с. р.

ниќ на Одделението за финансиско-материјални работи во таа управа.

С. п. п. бр. 799
8 јуни 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

За советник на генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање се назначува м-р Мухамет Садику, досегашен советник на член на Сојузниот извршен совет.

С. п. п. бр. 797
8 јуни 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ

За помошник на директорот на Сојузната управа за царини се назначува Стојан Караџиќ, досегашен помошник на директорот на таа управа.

С. п. п. бр. 798
8 јуни 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ

За помошник на директорот на Сојузната управа за царини се назначува Радомир Воиновиќ, досегашен начал-

СОДРЖИНА :

	Страна
628. Закон о измени на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1989 година — — — — —	1061
629. Закон за привремени мерки за измени и дополненија на Законот за покрите на курсните разлики по определени странски кредити — — —	1061
630. Закон за привремени мерки за условите и начинот на обезбедување средства во 1989 година и на користење на средствата за покрите на разликата во цената, курсните разлики и каматите настанати по основ на увозот на нафта и за покрите на курсните разлики за Југословенскиот нафтовод — — — — —	1062
631. Закон за привремени мерки за регресот на дел од каматата на кредитите што во 1989 година се користат за намени во рамките на селективната програма во земјоделството — — —	1063
632. Закон за измени и дополненија на Законот за финансирање на федерацијата — — — — —	1065
633. Закон за измени и дополненија на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот — — — — —	1065
634. Закон за измени и дополненија на Законот за обезбедување средства за регрес на вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе — — — — —	1066
635. Закон за измени на Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи — — — — —	1067
636. Закон за измени и дополненија на Законот за прометот на стоки и услуги со странство — —	1067
637. Закон за измени и дополненија на Законот за обезбедување и користење на средствата за поттикнување на технолошкиот развој на Југославија — — — — —	1068
638. Закон за измена на Законот за утврдување на изворите на средства за финансирање на сојузните стоковни резерви — — — — —	1069
639. Закон за обезбедување средства за регрес на дел од каматата според одредбите на член 6 од Општествениот договор за остварување на политиката на најбрз развој на САП Косово во периодот од 1986 до 1990 година — — — — —	1069
640. Закон за измени и дополненија на Законот за условите и начинот на обезбедување дел од средствата за вршење на железничкиот товарен сообраќај помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Народна Социјалистичка Република Албанија за 1989 година — —	1070
641. Закон за обезбедување средства за основачкиот влог на федерацијата во Југословенската банка за меѓународна економска соработка — — —	1070
642. Закон за обезбедување средства за финансирање на работите и задачите на сојузните органи и организации во пописот на населението, домаќинствата, становите и земјоделските стопанства во 1991 година — — — — —	1071
643. Одлука за утврдување на височината на регресот за вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе за периодот од 1 јули до 31 декември 1989 година —	1071

	Стран:		Страна
644. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за утврдување на средствата за поттикнување на технолошкиот развој на Југославија за 1989 година	1071	659. Наредба за утврдување на височината на постојаното месечно парично примање во 1989 година	1091
645. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за заедничката девизна политика и за проекцијата на платниот биланс на Југославија за 1989 година	1072	660. Одлука за дополнение на Одлуката за начинот на пресметување, наплатување и плаќање на каматата на Народната банка на Југославија, на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини	1092
646. Уредба за условите за давање кредити на граѓаните	1073	661. Одлука за измени на Одлуката за условите за давање на реесконтни кредити на банките во 1989 година	1092
647. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за содржината на одделни позиции и за начинот на составување на билансот на состојбата, билансот на успехот и распоредот на резултатите	1073	662. Показатели на општествено насочување на распределбата на доходот и на добивката за периодот јануари-јуни 1989 година	1092
648. Правилник за техничките нормативи за уреди за електроконвулзивна терапија	1074	663. Коефициенти на растежот на цените на производителите на индустриски производи во јуни 1989 година за ревалоризација на основните и другите средства	1093
649. Правилник за техничките нормативи за монитори за автоматско индиректно мерење на крвниот притисок	1076	664. Општествен договор за изворите на средства за одржување, реконструкција и изградба на патишта	1093
650. Правилник за техничките нормативи за преносливи детски инкубатори	1080	Одлука за оценување на спротивноста на одредбите на член 12 од Законот на СР Хрватска за друмовите и член 2 став 1 точка 10 од Законот на СР Хрватска за комуналните дејности со Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата	1095
651. Правилник за техничките нормативи за ендоскопи	1085	Одлука за оценување на уставноста на одредбите на чл. 17, 22, 35 и 36 од Правилникот за регистрација на основните организации и на членовите на Одбојкашкиот сојуз на Југославија	1096
652. Правилник за техничките нормативи за нервни и мускулни стимулатори	1087	Одлука за оценување на законитоста на одредбите на точка Б од Ценовникот за баждарење у замена на водомери, за поправка на водоводните инсталации и за други услуги на Работната организација за комунални и занаетчиски услуги „Параќин“ - ООЗТ „Водовод“	1097
653. Правилник за техничките нормативи за уредите за вентилација на белите дробови	1088	Одлука за оценување на уставноста на законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства за бруто лични доходи	1097
654. Решение за височината на дневницата за службено патување и надоместот на трошоците поради одвоен живот од семејството	1090	Назначувања и разрешувања	1098
655. Наредба за утврдување на највисокиот износ до кој може да се определи пензијата и додатокот кон пензијата	1090		
656. Наредба за утврдување на месечните парични износи на личната инвалиднина, на семејната инвалиднина, и на зголемената семејна инвалиднина, на додатокот за нега и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додаток во 1989 година	1090		
657. Наредба за утврдување на височината на основот за определување на постојаното месечно парично примање во 1989 година	1091		
658. Наредба за утврдување на основот за определување на боречкиот додаток во 1989 година	1091		

